



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 17 ноември 1967
Скопје
Број 37

Год. XXIII

Претплатата за 1967 год. изнесува 45 (4.500) дин. Овој број чини 1,60 (160) дин. Жиро сметка бр. 401-1-16.

329.

Врз основа на член 5 од Законот за изменување и дополнување на Законот за придонесите и даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 25/67), Законодавно-правната комисија на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на својата седница на 16 октомври 1967 година го утврди пречистениот текст на Законот за придонесите и даноците на граѓаните.

Пречистениот текст на Законот за придонесите и даноците на граѓаните ги опфаќа Законот за придонесите и даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 5/65), исправката на Законот за придонесите и даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 9/65), Законот за изменување и дополнување на Законот за придонесите и даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 5/67) и Законот за изменување и дополнување на Законот за придонесите и даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 25/67), во кои е означено и времето на нивното влегување во сила.

Број 92
17 октомври 1967 година
Скопје

Претседател
на Законодавно-правната комисија,
Кочо Тулевски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРИДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ

(Пречистен текст)

И. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

На територијата на Социјалистичка Република Македонија придонесите и даноците се плаќаат според одредбите на Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните (во натамошниот текст: Основниот закон), овој закон и прописите денесени врз основа на нив.

Член 2

Според одредбите на овој закон местен самопридонес може да се воведува како вид на самоданочување на граѓаните.

Член 3

Стопите на придонесите што ги пропишува Републиката се пропорционални.

Општинското собрание може да пропише различни стопи на општинскиот придонес од личен доход од земјоделска дејност по групи катастарски општини или по одделни катастарски општини во зависност од условите на стопанисувањето, оддалеченоста на селата од пазаришните центри, сообраќајните врски и другите услови што влијаат врз остварувањето на приходите.

Член 4

Ослободувањата и олеснувањата од плаќање на придонеси односно даноци предвидени со одлука на

општинското собрание, врз основа на овластувањата од овој закон, важат и за приходите на Републиката што ѝ припаѓаат од подрачјето на општината.

II. ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС

Член 5

Придонес од личен доход од работен однос според месечна паушална основица плаќаат:

- лицата запослени во станбените згради и месните заедници;
- лицата запослени во домаќинствата за вршење на домашна работа;
- адвокатските приправници; и
- други лица запослени кај приватни работодаатели.

Висината на паушалната основица ја определува општинското собрание.

III. ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ

Член 6

Основица за придонесот од личен доход од земјоделска дејност (во натамошниот текст: придонес од земјоделство) е катастарскиот приход.

Член 7

Обложениот придонес за земја дадена под закуп на работни организации за земјоделско производство, се намалува со оглед на договореното време кое не може да биде помало од три години. Намалувањето за првите три години изнесува 30%, а за секоја следна година уште по 10%, но вкупното намалување на придонесот не може да премине 80%.

Ако договорот се раскине пред истекот на договорениот срок, се врши дополнително обложување на придонесот за изминатите години, според фактичкото траење на закупничкиот однос.

Работната организација од став 1 на овој член е должна, во срок од 30 дена од раскинувањето на договорот за закупничкиот однос, да го извести за тоа органот надлежен за облог.

Член 8

Од плаќање на придонес од земјоделство се ослободуваат приходите од:

- дворните места до 500 кв. м;
- дворните места на црквите, храмовите, цамиите и сл.;
- земјата што обврзникот на придонесот ја употребува за одржување на историски и културни паметници;
- земјата на која се подигнати насипи, канали и брани, одбранбени врбајци и насади, ровови и други постројки потребни за одбрана од ветрови, наноси од снег, поплави и за одводнување и наводнување;

— земјата дадена на работни организации на бесплатно користење.

Ослободувањата од претходниот став престануваат кога земјата, односно приходот од земјата, престане да се користи за целта за која е предвидено ослободувањето.

Обврзникот е должен престанокот на основите за ослободување од придонес да ги пријави на катастарскиот уред, на чие подрачје се наоѓа земјата, во срок од 30 дена од денот на престанокот.

Член 9

Од плаќање придонес од земјоделство се ослободува катастарскиот приход од шуми за времето во кое обврзникот на придонесот не може да ја користи шумата поради неразграничување на шумите односно нерасчистени имотно-правни односи помеѓу обврзникот и општествената заедница.

Член 10

Обврзникот на придонесот, чиј вкупен катастарски приход од земја не надминува 200 динари, не плаќа придонес од земјоделство.

Општинското собрание може да пропише ослободување од плаќање на придонес од земјоделство на обврзници чиј вкупен катастарски приход не надминува 500 динари, доколку земјоделството им е единствено занимање.

Член 11

Општинското собрание може да пропише ослободување од плаќање на придонес од земјоделство на обврзници кои имаат катастарски приход од ниви од V—VIII класа во катастарски општини на ридско-планински подрачја, ако на секој декар обработлива површина одгледуваат најмалку една овца односно на 1,5 хектари најмалку една крава.

Во смисла на претходниот став се сметаат како овци и шилежињата, а како крави и јуниците постари од една година.

Ослободувањето од плаќање на придонесот се однесува на тековната година, доколку на 31 декември од годината се исполнети условите од став 1 на овој член.

Ридско-планинските подрачја, во смисла на став 1 од овој член се подрачјата во кои претежниот дел од површините се од ридско-планински релјеф или пасишта.

Катастарските општини на ридско-планинските подрачја ги определува општинското собрание.

Член 12

Се ослободуваат од придонес од земјоделство приходите од земја:

- 1) што е неупотреблива за земјоделство, а која со вонредни трошоци е оспособена за земјоделски потреби — најмногу до 15 години;
- 2) на која ќе се насадат нови лозја на лозарска почва — најмногу до четири години;
- 3) на која ќе се насадат нови озонитарни со:
 - а) малини и рибизли — најмногу до 3 години;
 - б) кајсии и праски — најмногу до 5 години;
 - в) јаболка, круши и дуњи — најмногу до 8 години;
 - г) балени, лешници, смокви, калинки и друго јужно овошје — најмногу до 10 години;
 - д) опеви и костени — најмногу до 15 години;
 - е) сливи, преши и друго овошје — најмногу до 6 години;
- 4) на која ќе се насадат:
 - а) багреми, врби и тополи или друга шума од низок раст — најмногу до 10 години;
 - б) брест и јасен — најмногу до 15 години;
 - в) други видови дрвја — најмногу до 20 години.

Ослободувањето од овој член не се однесува на новите насади со хибридна лоза.

Ослободувањето според овој член се дава за засадувања извршени според упатствата и надзорот на надлежниот орган.

Траењето на ослободувањето го пропишува општинското собрание.

Член 13

На приходите од земја, чија плодност се подобрила со вонредни трошоци и работа на сопственикот над 30% (регулација, заштита од поплави, исушување, наводнување, заштита од порои, калцификација, мелиорација на кисела земја и други мелиоративни мерки) обврзникот на придонесот ќе го плаќа придонесот според катастарскиот приход на земјата пред извршувањето на мелиоративните мерки најмногу уште за идните 15 години.

Траењето на плаќањето по овој член го пропишува општинското собрание.

Член 14

Ослободувањата и олеснувањата од плаќање придонес од земјоделство, предвидени во член 7, 8, 11, 12 и 13 од овој закон, се утврдуваат врз основа на писмено барање што обврзникот го поднесува до надлежниот орган на општинското собрание најдоцна до 31 јануари во годината за која се врши облогот.

Ослободувањата и олеснувањата од претходниот став псчнуваат да течат од 1 јануари по истекот на годината во која се исполнети условите за ослободување односно олеснување.

Член 15

Ако поради елементарни непогоди, растителни болести и штетници или други вонредни настани, кои обврзникот на придонесот не можел да ги спречи, приносот на една или повеќе парцели е намален, за секоја парцела одделно се намалува катастарскиот приход за онолку проценти, за колку е намален приносот од тие парцели.

Сушата не се смета како елементарна непогода во смисла на претходниот став.

На обврзникот на придонесот, на кого поради причините од став 1 од овој член му се намали приносот за повеќе од 25% од вкупниот катастарски приход ќе се отпише дел од обложениот придонес.

Намалувањето на катастарскиот приход според овој член не се врши за земјишта што не биле обработени во соодветната година, освен ако неговата обработка била оневозможена од елементарни непогоди во таа година.

Член 16

Постапката за отпишување на придонесот според претходниот член ја покренува, по барање од обврзникот, надлежниот орган на општинското собрание на чие подрачје се наоѓаат оштетените парцели.

Барањето се поднесува во срок од 5 дена од денот на настанувањето на штетата.

Кога со оштетувањето од елементарни непогоди е зафатена поголема површина, постапката се покренува по службена должност.

Член 17

Степенот на намалувањето на приносот од земјата го утврдува посебна комисија, што ја именува општинското собрание. Во комисијата задолжително се именуваат: агроном, работник од катастарската служба и работник од органот надлежен за обложување на придонес и данок.

Член 18

Надлежниот орган на општинското собрание врз основа на записникот на комисијата за утврдната штета донесува решение за намалување на катастарскиот приход и за отпишување на обложениот придонес врз основа на намалениот катастарски приход.

IV. ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД САМОСТОЈНО ВРШЕЊЕ НА ЗАНАОЕТЧИСКИ И ДРУГИ СТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ

Член 19

Придонес од личен доход од самостојно вршење на занаетчиски и други стопански дејности (во натамошниот текст: придонес од занаетчиски дејности), освен од приходите од дејностите утврдени со Основниот закон, се плаќа и од приходите остварени со вршење на споредна дејност во земјоделството како и од приходите остварени со искористување на земјиште за неземјоделски цели, доколку со овој закон не е поинаку определено.

Член 20

Се ослободуваат од плаќање на придонес од занаетчиски дејности:

1) приходите од работа што се врши во домаќинството за неговите непосредни потреби;

2) приходите од продажба на сопствени земјоделски производи што се преработуваат на вообичаен начин како што се: конзервирање на овошје, производство на вино и ракија, преработка на памук, лен, коноп, волна, изработка на колци и друго;

3) приходите од одгледување на живина, пчели и свилени буби, доколку оваа дејност не се врши како единствено занимање;

4) приходите од лов, риболов, собирање на шумски плодови, лековити растенија, доколку годишниот приход по член на домаќинството по овие основи не преминува 500 динари;

5) приходите од изработување на домашни ракотворби и работа на „сиц“ ако годишниот приход по член на домаќинството по оваа основа не надминува 1.000 динари и е остварен со лична работа на обврзникот и членовите на неговото домаќинство.

Член 21

Придонес од занаетчиска дејност според висинскиот доход плаќаат обврзниците од следните услужни дејности: стаклошлифувачка, стаклограверска, стаклорезачка, галванизерска, механичарска, машинобраварска, автомеханичарска, прецизно-механичарска, автолимарска, електроинсталатерска, електромеханичарска, автоелектричарска, вулканизаторска, инсталатерска (за водовод, канализација и за уреди за греење) фарбарска за коли и други метални предмети, молерска и фарбарска, волновлачарска и мелење на жито во млинови на механички погони.

Член 22

Придонес од занаетчиска дејност според годишна паушална основица, плаќаат обврзниците од следните производни дејности: грнчарска, ковачка, бочварска и качарска, длаборезачка (копанчарска), јажарска, везачка, јорганска, изработка на женски и машки шапки, изработка на капи, кожуварска, крзнарска, опинчарска, чевларска, сарачка и седларска, филигранска и којунска, изработка на пенкала и патент-моливи, изработка на музички, дувачки и гудачки инструменти, изработка на ортопедски помагала, производство на клинци за потковување добиток, изработка на свонци, изработка на вештачки бисери, изработка на налани, везење на дрво, изработка на сандали, ножарска, чешларска, изработка на предмети од школки, плетење на трска и рогозина и леблебициско-семкарска.

Член 23

Општинското собрание ги определува стопанските организации што вршат иста или слична дејност во смисла на член 69 односно 76 од Основниот закон.

Член 24

Висината на годишната паушална основица за секој обврзник ја утврдува надлежниот орган на општинското собрание во зависност од обемот на работењето на занаетчиската или друга стопанска

дејност (условите за работа, работната способност на обврзникот, користењето на дополнителна работа од други лица, опременост на дуќанот, местото каде се врши стопанската дејност и други услови за работа).

Член 25

Утврдената годишна паушална основица не може да се зголеми во текот на годината.

На обврзникот на придонесот на годишна паушална основица може, за времето на прекин на дејноста од причини што не зависат од неговата волја (смрт, болест, воена вежба и слично) да му се намали односно отпише сразмерен дел од обложениот придонес, ако прекиноот на дејноста трае повеќе од два месеци во таа година.

Член 26

Придонес од занаетчиски дејности во годишен паушален износ плаќаат и лицата што имаат личен доход од вршење на занаетчиски и други стопански дејности и тоа:

1) лицата во села или други места кои претежно се занимаваат со земјоделство, а занаетчиската или друга стопанска дејност ја вршат како споредно занимање;

2) лицата што вршат занаетчиска или друга стопанска дејност без постојано место на работа (дуќани);

3) лицата што се социјално осигурени (работници и пензионери) кога во вид на дополнително занимање вршат занаетчиска или друга стопанска дејност на приватни лица;

4) лицата што вршат разни услуги претежно со употреба на сопствена работна сила (чистачи на чевли, носачи, улични продавачи на весници и лозови, сечачи на дрва и друго);

5) лицата што ги вршат следните дејности: изработка на гребени и брда, самарска, четкарска, оправка на чадори, изработка на сита, изработка на предмети од лико, рафија и слама, шивачка за народна облека, преработка на овошје, зеленчук и шумски плодови, услужно мелење на жито во воденици-поточари, поправка на чорапи, переење и пеглање на облека, ојачарска, калајска, позамантериска, мутавска, изработка на черги, поткова-коналбаска, острчка за сите видови сечила, плочарска (калдрмациска), печење на ракија, валвачари, превозници со запрежни возила и вршење на пренос со товарен добиток.

Член 27

Придонес во процент од остварениот бруто приход во смисла на член 72 од Основниот закон плаќаат:

— застапниците за продажба на лозови од лотарија и други игри на среќа;

— застапниците на установите за заштита на мали авторски права;

— поверениците на заводите за осигурување, работните агенти, поверениците на работните организации;

— фотографите;

— транспортните работници;

— собирачите на отпадоци;

— земјоделците на приходите остварени од превозничка дејност како споредна дејност;

— лицата кои остваруваат приходи: од домашни ракотворби, работа на „сиц“, собирање на лековити растенија и шумски плодови, лов и риболов и од други услуги.

Член 28

Придонес од занаетчиска дејност во процент плаќаат приредувачите на забавни игри и приредби од секој одделно остварен бруто приход.

Обврзникот од претходниот став е должен до надлежниот орган на општинското собрание на чие подрачје се одржува приредбата, да поднесе пријава со потребните податоци, пред почетокот на игрите односно приредбата.

Врз основа на поднесената пријава, како и врз основа на други податоци, надлежниот орган на општинското собрание го утврдува прометот што ќе служи како основица за пресметување на придонесот.

Утврдениот придонес се плаќа веднаш по извршената претсметка.

Член 29

Кога придонесот не се плаќа според годишна паушална основица, во паушален износ или во процент од бруто приходот, се плаќа според вистинскиот доход.

Основицата за плаќање на придонес од занаетчиски дејности според вистинскиот доход се утврдува:

— за лицата што се должни да водат работни книги според билансот заснован врз уредно и веродостојно водените книги;

— за лицата што не се должни да водат работни книги врз основа на пријавата на обврзникот на придонесот и според други податоци од кои може да се утврди вистинскиот доход.

Член 30

Работни книги е должен да води обврзникот на придонесот што се обложува според вистинскиот доход ако доходот утврден во претходната година изнесува преку 12000 динари.

Обврската од претходниот став ја утврдува со решение надлежниот орган на општинското собрание и почнува од 1 јануари односно веднаш по врачувањето на решението.

Член 31

Обврзниците на придонесот од претходниот член се должни да водат:

- книги за прометот;
- книга за набавка и трошење на материјалот;
- книга за инвентар;
- книга на должниците;
- список на запослените лица.

Книгите и документите задолжително се држат во работните простории на обврзникот и уредно се чуваат најмалку пет години по истекот на годината во која е извршен облогот.

Републичкиот секретар за финансии ќе го пропише начинот на водењето на работните книги.

Член 32

Обврзниците што се должни да водат работни книги, во почетокот на водењето на работните книги и на крајот на секоја година задолжително ќе извршат попис на резервите од материјали, недо-вршеното производство, готовите производи и средствата за работа.

Надлежниот орган на општинското собрание може да присуствува при пописот и сам да изврши попис.

Член 33

Преглед на работните книги на обврзникот на придонесот врши надлежниот орган на општинското собрание.

Доколку при прегледот се утврди разлика помеѓу набавната цена и цената според пописот, утврдената разлика се внесува во основицата на придонесот.

Член 34

Работните книги не се признаваат како основа за утврдување основицата на придонесот, ако се установи дека воопшто не е извршен попис на материјалите и другите трошоци што служат за вршење на дејноста или се извршени работи со цел да се прикрие вистинскиот доход, а нивната висина не може да се утврди врз основа на работните книги или други веродостојни докази.

Според претходниот став ќе се постапи и кога приходите искажани во работните книги не се во сразмер со обемот на работењето, односно трошоците на работењето, не се во размер со остваре-

ните приходи во однос на другите обврзници или пропишаните трошоци за потрошениот материјал и режијата, а сопственикот на дуќанот веродостојно не ја образложил разликата.

Во случаите од претходните ставови основицата за придонесот се утврдува на начинот предвиден во член 35 од овој закон.

Член 35

Основицата на придонесот на обврзниците што не се должни да водат работни книги и кои придонесот од занаетчиски дејности го плаќаат според вистинскиот приход, се утврдува:

а) со споредување со обврзник на придонесот од соодветната дејност, на кого основицата му е утврдена врз основа на работни книги;

б) врз основа на податоците за остварениот промет односно доход, како и врз основа на други факти што имаат влијание врз обемот и начинот на работењето на обврзникот;

в) со споредување работењето на обврзникот на придонесот, за кого не се прибавени потребни податоци, со обврзникот на кого основицата му е утврдена врз основа на избрани податоци;

г) со споредување на обврзник од иста или слична стопанска дејност на кого основицата му е утврдена со писмена спогодба.

Член 36

Секој приход што се внесува во основицата за придонесот како и трошоците што биле потребни за остварувањето на тие приходи се утврдува и искажува одделно по извори на приходи.

Како одделен извор на приходи се подразбира секоја стопанска дејност, секое самостојно занимање, секој вид на самостојна лична работа.

Член 37

Како нужни трошоци за остварување на вкупниот приход што се одбиваат од вкупниот приход се сметаат:

1) вредноста на потрошените сировини;

2) вредноста на потрошениот помошен и погонски материјал;

3) бруто исплатените заработувачки и плати на работниците и членовите на домаќинството на обврзникот во висина на износот на кој е пресметан придонесот за социјално осигурување;

4) трошоците за изложување на саеми, изложби и ревији;

5) износот на амортизацијата на машините и алатот за годината за која се врши облог на придонесот и тоа за машините по стопа од 10% а за алатот по стопа од 20% од нивната вредност;

6) закупнината за дуќан во туѓа зграда односно закупнината вредност на сопствената зграда, која се користи за стопанска дејност во износот што се смета како основица за плаќање данок на приход од згради;

7) катастарскиот приход на земјата која непосредно служи за стопанска дејност, ако за неа се плаќа придонес според овој закон;

8) износот за огрев и осветление на работните простории;

9) канцелариските трошоци и набавка на стручна литература;

10) данок на промет, царината, таксите и придонесите за коморите во врска со соодветната дејност кои се однесуваат на годината за која се врши облогот;

11) трошоците што обврзникот е должен да ги направи според одделни прописи, и

12) други трошоци неопходни за остварување на приходот.

Во пријавата и другите податоци трошоците од претходниот став задолжително се искажуваат одделно и се документираат:

Надлежниот орган на општинското собрание за облог ја оценува веродостојноста на документите и одлучува дали и во кои случаи ќе се признаат недокументирани издатоци.

V. ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД САМОСТОЈНО ВРШЕЊЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИ УСЛУГИ

Член 38

Обврзници на придонес од личен доход од самостојно вршење на интелектуални или други нестопански услуги (во натамошниот текст: придонес од интелектуални услуги) се граѓани кои остваруваат приходи од самостојно вршење на интелектуални и други нестопански услуги, ако на нив не се плаќа придонес од авторски права, патенти и технички унапредувања, како што се: адвокати, инженери, архитекти, геометри, учители по јазици и музика, наставници, свештеници, стенографи, дактилографи, стенодактилографи и други вршители на интелектуални услуги.

Член 39

Утврдувањето на основната на придонесот од интелектуални услуги се врши според вистинскиот доход и според мерилата и начинот што важат за придонесот од занаетчиски дејности, доколку со овој закон не е поинаку определено.

Адвокатите, инженерите, архитектите и геометрите, без оглед на висината на остварениот вкупен приход и личен доход, се должни да водат работни книги.

Адвокатите се должни да ги водат следниве книги: книга на приходи и расходи, именик на странките, евиденција на претсметките за примените надоместоци за секоја странка и книга на признаници.

Другите обврзници водат книга на приходи и расходи.

Член 40

Обврската за плаќање на придонес од интелектуални услуги почнува од првиот ден во месецот по почнувањето со работа, а престанува на крајот од месецот во кој дејноста престанала.

Член 41

Се ослободуваат од плаќање на придонес од интелектуални услуги, приходите на учениците и студентите од подучување на други лица додека се на редовно школување.

Член 42

Основната на придонесот од интелектуални услуги за една година не може, по правило, да биде пониска од едногодишниот личен доход на соодветниот работник запослен во работна организација односно државен орган.

Со кои државни органи и работни организации и со кои категории на работници запослени во нив ќе се споредуваат одделни категории на обврзници при утврдувањето на минималната основна, како и начинот на нејзиното утврдување, ќе пропише општинското собрание.

Член 43

Придонесот од интелектуални услуги се определува во годишен пашален износ за доходот на наставниците, учителите по јазици и музика, стенографите, дактилографите, стенодактилографите и свештениците.

Основите и мерилата како и највисоките износи на пашалните годишни износи на придонесот од интелектуални услуги ги определува општинското собрание, а височината на придонесот за секој обврзник ја определува надлежниот орган на општинското собрание.

VI. ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД АВТОРСКИ ПРАВА, ПАТЕНТИ И ТЕХНИЧКИ УНАПРЕДУВАЊА

Член 44

Како нужни трошоци за остварување на личен доход од авторски права, патенти и технички унапредувања (во натамошниот текст: придонес од авторски права) се признаваат:

1) за научни, стручни, литературни, публицистички, филмски и композиторски творби, како и за ликовни творби (вајарски, сликарски, графички и творби од областа на применетата уметност) 30% од бруто приходите остварени од првото издавање на творбите, од првиот примерок на ликовната творба односно од првото изведување и прикажување на творбата.

На авторот му се признаваат како трошоци 20% од бруто приходите остварени од второто и секое понатамошно издавање на научна, стручна, литературна, публицистичка, филмска и композиторска творба, од вториот и секој понатамошен примерок на ликовна творба која се смета за оригинал, односно второто и секое понатамошно изведување и прикажување на литературни, филмски и композиторски сценски (драма, опера, балет и слично) и несценски творби.

✓ Ако творбата е објавена, како трошоци се признаваат 20% од бруто приходот остварен од првото и секое понатамошно прикажување и изведување на творбата.

Поголеми трошоци, за првиот примерок на вајарска и научна творба можат да се признаат само врз основа на уредни документи, кои авторот е должен да му ги поднесе на исплатителот при примањето на приходите за вајарската и научната творба. Кон документите обврзникот е должен да поднесе и потврда од соодветното здружение на ликовните уметници односно научните работници на Социјалистичка Република Македонија за тоа дека трошоците биле нужни за остварување на приходите од вајарска односно научна творба;

2) За изведување на уметничката творба (свирење, пеење, рецитирање, театарска и филмска глума и слично), за преводи, идејни скици, снимање на филмови и друго, освен за патенти и технички унапредувања — 20% од остварениот бруто приход.

Обврзникот е должен на исплатителот да му поднесе писмена изјава за признавање на трошоците пред примањето на приходите за второто и секое понатамошно издание, вториот и секој понатамошен примерок на ликовна творба за второто и секое натамошно изведување на своите литературни, композиторски, сценски и несценски творби.

Обврзникот на придонесот за творба од областа на применетата уметност е должен, пред исплатување на приходите, на исплатителот да му поднесе потврда дека се во прашање приходи од авторски творби од оваа област.

Член 45

Од бруто приходите од ликовни творби (вајарски, сликарски, графички творби од областа на применетата уметност), остварени на изложба во земјата, одржана надвор од местото на живеењето на уметникот, покрај трошоците предвидени во член 44 од овој закон, се одбиваат и трошоците за превоз на творбите, личните патни трошоци, како и трошоците за превоз на творбите за престојот на уметникот во местото на одржувањето на изложбата сè додека истата трае во висина на највисоките дневници утврдени за работниците на републичките органи на управата.

За трошоците на превозот обврзникот е должен на исплатителот да му поднесе соодветен доказ.

Одредбите од претходните ставови се применуваат и на бруто приходот што уметниците — из-

ведувачи ги остваруваат надвор од местото на живеењето, ако патните трошоци и трошоците на престојот ги плаќале сами.

Член 46

Од бруто приходите остварени од големи и мали авторски права, покрај трошоците што се признаваат според одредбите на овој закон, се одбива и надоместокот за услугите кој авторот го плаќа на Југословенската авторска агенција, Заводот за заштита на мали авторски права, како и на специјализираните установи овластени за продажба на уметнички творби (галерии и слично).

За износот на трошоците од претходниот став за приходите од мали и големи авторски права обврзникот на придонесот е должен на исплатителот да му поднесе потврда издадена од Југословенската авторска агенција, Заводот за заштита на мали авторски права или од специјализираните установи од претходниот став.

Член 47

Како нужни трошоци за остварување на личен доход од патенти и технички унапредувања се признаваат:

1) таксите и трошоците што се плаќаат според прописите за заштита на патенти и технички унапредувања, а што се докажува со потврда од органот надлежен за заштита на патентот односно техничкото унапредување;

2) трошоците за изработка на нацртот и техничкиот опис на патентот, односно техничкото унапредување, што биле претставени со пријавата за заштита на патентот односно техничкото унапредување. Овие трошоци се докажуваат со потврда од стручното лице кое го изработило нацртот односно описот;

3) трошоците за изработка на еден прототип за проверување на патентот односно техничкото унапредување кое е пријавено или заштитено.

Член 48

При поднесувањето на сметката за наплатување на приходите од авторски права односно од патенти и технички унапредувања, обврзникот е должен на исплатителот да му поднесе докази за вистинските трошоци.

Член 49

На носителите на имотни авторски права (наследници, приматели на подарок и други), им се признаваат само трошоците предвидени во член 45 и член 46 од овој закон, ако ги остваруваат приходите преку овластени установи.

Член 50

На приходот од авторски права, патенти и технички унапредувања, отстапен на општествената заедница или на општествена организација во хумани, социјални или други цели, не се плаќа придонес.

Член 51

Ако повеќе лица заеднички остваруваат личен доход од авторски права, на кој се плаќа придонес од авторски права, придонесот се плаќа според стопите на доходот на секој обврзник одделно.

VII. ДАНОК НА ПРИХОДИ ОД ЗГРАДИ

Член 52

Зграда во смисла на овој закон е секоја зграда што служи за живеење или за друга трајна употреба која донесува или може да донесува приходи.

Не се сметаат како приходи од згради приходите од: поточари кои само повремено можат да работат, земуници, згради плитари или на нив слични примитивни згради од необработен камен, шатори, коли за живеење, викенд куќички, како и градби од привремен карактер, а се користат најмногу до три месеци.

Доколку објектите од претходниот став на овој член се издаваат под закуп или на користење, закупнината односно надоместокот се обложува со данок на приход од имот и имотни права.

Член 53

Данок на приходи од згради (во натамошниот текст данок од згради) се плаќа на приходите од сите станбени згради во реонот на градовите и населбите од градски карактер. Во другите места овој данок се плаќа само ако зградите се издаваат под закуп.

На приходите од згради, односно делови од згради, кои се употребуваат како деловни простории, се плаќа данок без оглед на тоа каде тие се наоѓаат и без оглед дали се издаваат под закуп или не.

Местата кои се сметаат како градови односно градски населби во смисла на овој закон, ги определува Извршниот совет.

Член 54

Како приход од згради или делови од згради што ги користи сопственикот односно што не се издадени под закуп се зема највисоката станарина пропишана за соодветни згради односно делови од згради со одлука на општинското собрание во смисла на одредбите од Законот за станбените односи, а ако не е донесена таква одлука до износот на вообичаената станарина односно закупнина на слична зграда односно дел од зграда на подрачјето на општината.

Член 55

Како станарина односно закупнина во смисла на овој закон се смета и вредноста на обврските и условите што корисникот односно закупецот е должен да ги врши на сопственикот по основа на користењето.

За зградата што се издава на користење или под закуп само за време на летната сезона (летниковци и друго), како годишна станарина односно закупнина се зема износот на станарината односно закупнината што се постигнува за време на сезоната.

Издавањето на зграда на користење или под закуп, како и висината на станарината односно закупнината се докажува со договорот за користење односно закуп помеѓу сопственикот и корисникот односно закупецот.

Член 56

Во даночната основица не се внесува станарината односно закупнината која не можела да се наплати ни по судски пат.

Ако судската одлука за ненаплативоста на закупнината е примена по истекот на рокот за поднесување на даночни пријави, пријава за ненаплативоста на закупнината се поднесува во рок од 30 дена од приемот на судската одлука. Ако оваа пријава е поднесена благовремено, пред извршувањето на обложувањето, облог на данок на неплативата закупнина не се врши, а ако пријавата е поднесена благовремено, но по облогот на данокот, соодветниот дел на обложениот данок се отпишува.

Пријавата за отпис на данокот поради ненаплативоста за станарината односно закупнината која е поднесена неблаговремено, не се зема во поштапка.

Член 57

Освен зградите на кои не се плаќа данок според Основниот закон, од данок на згради се ослободуваат и зградите на верските организации ако непосредно се употребуваат за вршење на верски обреди (цркви, манастири и друго) односно деловите од станбените згради што не се издаваат под наем или на бесплатно користење, а служат за канцелариски (жупни, парохиски и друго), за сместување на библиотеки, музеи, галерии на слики на верските организации, училници, простории за дневен престој, ноќевалишта за свештени лица и друго.

Ослободувањето по овој член престанува ако зградата во целост или делумно се издаде под закуп односно на користење, или не се употребува за целта поради која била ослободена.

Престанокот на основите за ослободување според овој член обврзникот е должен да го пријави на надлежниот орган на општинското собрание во срок од 30 дена од настанувањето на промената.

Член 58

Приходите од новоподигнатите станбени згради односно станови се ослободуваат од данок на приходи од згради за 25 години.

Ослободувањето од претходниот став се однесува и на приходите од поправените станбени згради односно станови, кои поради елементарни непогоди или други настани, независно од волјата на сопственикот, биле оштетени над 50%.

Ослободувањето од претходните ставови не се применува на приходите од деловни простории во станбени згради.

Под деловни простории во смисла на претходниот став се сметаат и станбените простории што се користат за вршење на стопанска или друга дејност.

Член 59

Обврската за плаќање на данок од згради почнува од првиот ден на следниот месец по издавањето на дозволата за употреба, односно од почнувањето на употребата, ако зградата почнува да се употребува пред издавањето на дозволата.

Ако приходите од згради биле ослободени од данок од згради, обврската за плаќање почнува од првиот ден на следниот месец по престанокот на ослободувањето.

Обврската за плаќање на данок од згради престанува на првиот ден од следниот месец по престанокот на употребата на зградата поради оштетување, или ако од други причини зградата станала неупотреблива, или ако настапиле услови за даночно ослободување.

Член 60

Носителот на станарското право, односно закупецот на зградата, е должен во даночната пријава на сопственикот со свој потпис да го потврди износот на станарината односно закупнината што ја плаќа и по барање од надлежниот орган да достави податоци за утврдување износот на станарината односно закупнината.

Член 61

При пренос на сопственоста на згради, државните органи што го потврдуваат преносот се должни во срок од 15 дена од извршениот пренос да го известат за тоа надлежниот орган на општинското собрание и катастарскиот уред на општината на чие подрачје се наоѓа зградата.

Државните органи, кои издаваат одобрение за градење или за употреба на нови згради, по еден примерок од издаденото одобрение ќе му достават на надлежниот орган на општинското собрание на чие подрачје се изведува градењето односно се наоѓа зградата.

Член 62

За сите градежни објекти, што се сметаат како згради во смисла на овој закон, надлежниот орган на општинското собрание води посебен катастар за згради.

VIII. ДАНОК НА ПРИХОД ОД ИМОТ И ИМОТНИ ПРАВА

Член 63

Надлежните органи на општинското собрание ќе ги ослободи граѓаните од плаќање на данок на повремене приходи, иако купените предмети ги продаде пред истекот на рокот од две односно пет години, ако од утврдените околности се установи дека не биле купени со цел да се препродадат.

Член 64

Општинското собрание може да определи на приходите од издавање под закуп или пазакуп на наместени соби односно станови да се плаќа данок во паушален износ и да го утврди тој износ.

IX. ДАНОК НА НАСЛЕДСТВО И ПОДАРОК

Член 65

Ако наследникот се откаже од наследство и не определи лице во чија корист се откажува, данокот на наследството го плаќа лицето на кого му припаднало наследството.

Ако наследникот го отстапил наследството во корист на определеното лице кое би дошло до наследство и во случај наследникот да не го отстапил во негова корист, данокот на наследство го плаќа лицето во чија сопственост преминува наследниот имот.

Ако наследникот го отстапи наследството на определено лице кое не би дошло до наследството во случај наследникот да не го отстапил во негова корист, тогаш наследникот, кој го отстапил наследството, плаќа данок на наследство, а лицето во чија корист е отстапено наследството плаќа данок на подарок.

Член 66

Како вредност на плодуюживањето на која се врши облог со овој данок се зема катастарскиот приход односно даночната основица на данокот на приход од згради и тоа:

а) збирот на годишните вредности на плодуюживањето, за сето време на плодуюживањето, ако правото на плодуюживање е ограничено (определено);

б) дваесеткратниот збир на годишните вредности на плодуюживањето, ако правото на плодуюживањето е доживотно, а плодуюживателот е помлад од 22 години;

в) за секои две следни години старост, на плодуюживателот постар од 22 години, збирот на вредноста на плодуюживањето од точката б) на овој член му се намалува за едногодишен износ на вредноста на плодуюживањето, со тоа што за преку 60 години старост вредноста на плодуюживањето се утврдува во висина на едногодишниот износ на плодуюживањето.

Како вредност на едногодишното плодуюживање се зема вредноста на плодуюживањето во годината во која настапила обврската за плаќање на овој данок.

Член 67

Плодуюживателот на недвижности, кој во однос на оставителот односно давателот на плодуюживањето се наоѓа во прв наследен ред, не плаќа данок на наследство и подарок.

Член 68

Даночната основица на данокот на наследство ја утврдува органот надлежен за облог на данок врз основа вредноста на наследството кое подлежи на данок, утврдена во постапката за утврдување на оставината, земајќи ги предвид: сразмерниот дел од долговите, трошоците и вредноста на легатот кој отпаѓа на наследните имоти.

X. ДАНОК НА ОРУДИЈА ЗА ПРОИЗВОДСТВО ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И НА ХИБРИДНА ЛОЗА

Член 69

Данок на орудија за производство во земјоделството и на хибридна лоза плаќаат граѓаните што имаат трактори, тракторски приколки, тракторски приклучни орудија (сеалки, косачки, самоврзачки) вршалки на машински погон, орудија за растурање на вештачко гудре со механичка влеча или машински погон и хибридна лоза.

Данок на орудија за производство во земјоделството и на хибридна лоза се плаќа на орудијата односно хибридна лоза што биле во сопственост односно во владение на даночниот обврзник на 1 јануари во годината за која обврзникот се задолжува со данок, без оглед дали тие се употребуваат или не.

Член 70

Данокот на орудија за производство во земјоделството и на хибридна лоза се плаќа во годишен износ според видот на орудието, капацитетот или јачината на истото односно по чокот на лозата.

Данокот на орудија за производство во земјоделството и на хибридна лоза се обложува врз основа на пописот на орудијата, што се врши во текот на месец јануари во годината за која се врши обложувањето.

Даночниот обврзник е должен орудијата што ќе ги набави во текот на годината да ги пријави на надлежниот орган на општинското собрание во срок од 15 дена по набавувањето.

Член 71

Ако сопственикот во текот на годината ги отуѓи предметите за кои платил данок, новиот сопственик не плаќа данок за годината во која предметите ги набавил.

Ако се набават нови предмети во второто полугодие сопственикот плаќа половина од годишниот износ на данокот.

XI. ДАНОК НА ПРИХОД ОСТВАРЕН СО УПОТРЕБА НА ДОПОЛНИТЕЛНА РАБОТА ОД ДРУГИ ЛИЦА

Член 72

Како приход остварен со употреба на дополнителна работа од други лица надвор од земјоделската дејност се смета 20% од исплатените бруто плати на секој работник.

Член 73

За користењето на туѓа работна сила во земјоделство данокот се плаќа за секој запослен работник во годишен паушален износ што го определува општинското собрание.

Член 74

Од плаќање на данок на туѓа работна сила, покрај лицата ослободени според Основниот закон, се ослободуваат и:

— обврзниците кои во текот на годината користеле дополнителна работа на други лица најмногу 52 дена;

— малолетни деца и деца на редовно школување кои немаат други членови на домаќинството способни за работа;

— машките лица над 60 и женските над 55 години старост ако во текот на годината користеле еден работник.

XII. МЕСТЕН САМОПРИДОНЕС

Член 75

Местен самопридонес (самопридонес) може да се воведи за подрачје на месна заедница.

За подрачјата за кои не постојат месни заедници самопридонес може да се воведи за одделни населени места или делови од населени места.

Општината може да воведува самопридонес за изградба на комунални, образовни, културни, здравствени и социјални објекти за целата општина или за подрачје на повеќе месни заедници, ако објектот за кој се воведува самопридонесот е од непосреден интерес на граѓаните од тоа подрачје.

Член 76

Самопридонес се воведува ако за тоа се изјаснат повеќе од половината од граѓаните запишани во избирачките списоци на подрачјето на кое се воведува самопридонесот.

За воведување на самопридонес граѓаните се изјаснуваат на собири на избирачи или преку референдум.

Актот за изјаснување на граѓаните за воведување на самопридонесот го донесува месната заедница односно општинското собрание. Овој акт ги содржи елементите од член 77 од овој закон.

Член 77

При воведувањето на самопридонесот граѓаните се изјаснуваат за:

- 1) објектот за кој се воведува самопридонесот;
- 2) времето за кое се воведува самопридонесот;
- 3) вкупниот износ на самопридонесот и распоредот по години, кога се воведува за повеќе години;
- 4) видот и висината на самопридонесот;
- 5) ослободувањата од самопридонесот;
- 6) срокот и начинот на извршувањето на обврските;
- 7) органот што ќе се грижи за извршувањето на самопридонесот;
- 8) траењето на обврската во лична работа на граѓаните од член 86 од овој закон.

Член 78

Граѓаните се изјаснуваат за воведување на самопридонес во целина со „за“ или „против“.

На референдум граѓаните се изјаснуваат со ливчиња по пат на тајно гласање а на собири на избирачи јавно со поименично гласање.

Член 79

Референдумот го распишува месната заедница односно општинското собрание.

Референдумот може да се одржи најрано петнаесеттиот ден од денот на неговото распишување.

Референдумот го спроведува и резултатите ги утврдува комисија што ја именува месната заедница односно општинското собрание.

Член 80

За свикувањето и начинот на работа на собири на избирачи се применуваат одредбите од статутот на општината, доколку со овој закон не е поинаку уредено.

Член 81

Собир на избирачи свикува месната заедница кога таа го воведува самопридонесот.

Член 82

Резултатот на изјаснувањето на граѓаните на собирот на избирачи му го соопштува на собирот и записнички го констатира претседателството на собирот.

Член 83

Врз основа на изјаснувањето на граѓаните за воведување на самопридонес, месната заедница односно општинското собрание издава акт за неговото воведување.

Актот од претходниот став ги содржи елементите од изјаснувањето на граѓаните (член 77).

Член 84

Самопридонесот се воведува за една година, доколку граѓаните не се изјаснат поинаку.

Член 85

Обврзници на самопридонесот во пари се граѓаните што се задолжуваат со придонес од личен доход односно данок, како и пензионирани лица.

Основницата за утврдување обврската на самопридонесот во пари ја сочинуваат основните за придонесите и даноците односно за пензионирани лица износот на пензијата, освен придонесите од вкупниот приход на граѓаните, данок на наследство и подароци, данокот на орудијата за производство во земјоделството и на хибридна лоза.

На обврзниците што плаќаат придонеси и даноци во паушален годишен износ, самопридонесот може да им се определи во паушален износ.

Член 86

Обврзник на самопридонесот во материјали, односно вршење на услуги со превозни средства е секое лице кое располага со материјали односно превозни средства, а обврзник на самопридонесот во лична работа е секое лице што е способно за работа.

Висината на самопридонесот од претходниот став, изразена во пари, не може да го надмине износот на самопридонесот што би се постигнал со неговото пресметување од основницата за придонесите и даноците согласно став 2 од член 85 од овој закон.

Траењето на обврската во лична работа за лицата на кои не може да се примени претходниот став може да изнесува најмногу 10 дена.

Член 87

По барање од обврзникот обврската во пари може да се замени во целост или делумно со обврската во лична работа, давање на материјали, превозни средства и обратно.

Член 88

Обврзници на самопридонесот во лична работа се сите граѓани способни за работа постари од 18 години, освен:

- 1) жените постари од 50 години и мажите постари од 55 год.;
- 2) жените за време на бременоста и мајките со деца од тригодишна возраст;
- 3) лицата што се неспособни за работа поради болест;
- 4) учениците и студентите додека се на редовно школување и граѓаните што се наоѓаат на отслужување на воениот рок или на воена вежба.

Член 89

Надлежниот орган на општинското собрание врши обложување и наплата на самопридонесот согласно со прописите за придонесите и даноците.

Облогот на самопридонесот им се соопштува на обврзниците со истакнување на јавен увид во траење од десет дена. Истакнувањето се врши најмалку петнаесет дена пред почетокот на извршувањето на обврската на самопридонесот.

Член 90

Паричните средства остварени од самопридонесот се трошат според одделна претсметка што ја донесува месната заедница односно општинското собрание.

По завршувањето на објектот, за кој е воведен самопридонесот, се составува завршна сметка што им се поднесува на собирите на избирачи.

Член 91

Обврската на самопридонесот што обврзникот не ќе ја изврши во определениот срок, се извршува со присилна наплата, според прописите за присилна наплата на придонесите и даноците.

ХП. ПОСТАПКА ЗА ОБЛОГ И НАПЛАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ

1. Поднесување на пријави и давање на податоци

Член 92

Обврзниците што плаќаат придонес според паушална основа или во паушален износ не поднесуваат пријава за остварениот личен доход. Овие обврзници се должни да ги дадат потребните податоци за утврдување на паушалната основа односно паушалниот придонес само по барање од надлежниот орган на општинското собрание.

Обврзниците на данокот на приход од згради не поднесуваат пријави доколку во текот на годината за која се врши облог не настанат промени што влијаат врз даночната основа.

Член 93

Пријава се поднесува секоја година во текот на месец јануари по општ јавен повик и во рокот предвиден во него, кој не може да биде покус од петнаесет дена.

Општиот јавен повик го издава надлежниот орган на општинското собрание.

Обврзниците што не ќе поднесат пријава во определениот срок, ќе се повикаат поединечно тоа да го сторат во рок од осум дена од денот на врачувањето на поканата.

Член 94

Пријава се поднесува до надлежниот орган на општинското собрание кој е должен да изврши облог на придонесот односно данокот.

Неписмените или недоволно писмените обврзници на придонесот и данокот кои не се должни да водат работни книги, можат пријава да дадат на записник кај надлежниот орган, со потребните податоци за облогот на придонесот и данокот.

Член 95

Секоја поднесена пријава за облог на придонес односно данок надлежниот орган е должен да ја внесе во списокот на поднесените пријави и да издаде потврда за приемот.

Член 96

Обврзниците на придонесот и данокот што се задолжени со придонес односно данок според вистински остварениот годишен личен доход односно приход, се должни во пријавата да внесат податоци за бруто приходот остварен во текот на годината за која се врши облогот и за нужните трошоци за остварување на тие приходи со назначување каде се остварени приходите.

Член 97

Постапката за облог со данок на наследство надлежниот орган ја започнува по службена должност.

Судот што донел решение за наследување на недвижности, е должен на надлежниот орган на општинското собрание да му достави еден примерок од правосилното решение заедно со податоците за процената на одделните наследни недвижности.

Член 98

Пред да се донесе решение за облог со данок на наследство, надлежниот орган на општинското собрание е должен да го повика даночниот обврзник да се искаже за трошоците и долговите што ја оптоваруваат вредноста на неговото наследство за кое се плаќа овој данок.

Ако даночниот обврзник не се пријави во определениот срок за висината на трошоците и долговите надлежниот орган на општинското собрание ќе одлучи врз основа на доказите во судските списи за расправата на наследството.

Член 99

Примателот на подарокот е должен со пријава да го извести надлежниот орган на општинското собрание за примениот подарок, во рок од осум дена од денот на склучувањето на договорот за подарок, односно приемот на подарокот ако нема договор.

Пријавата содржи податоци за: давателот и примателот на подарокот, нивниот родбински однос, предметот на подарокот, неговата прометна вредност и трошоците што ги имал примателот на подарокот во врска со него.

Кон пријавата се приложува и договорот за подарок односно изјавите на странките.

Ако надлежниот орган на општинското собрание не се согласи со пријавената вредност на подарокот, таа се утврдува комисијски.

Член 100

Извршениот облог на данок на орудија и хибридна лоза се соопштува на обврзникот со посебно решение до крајот на месец февруари на годината за која се врши облогот, односно во срок од триесет дена од пријавувањето или откривањето на предметите.

Член 101

Надлежниот орган на општинското собрание е должен да води евиденција на обврзниците на придонесот од личен доход од занаетчиски дејности, интелектуални услуги и на обврзниците на данокот од згради.

Член 102

Органот на општинското собрание, надлежен за катастар ќе му достави на органот надлежен за облог на придонесот список на земјоделските домаќинства со пресметан катастарски приход по катастарски општини според местото на живеењето на обврзниците најдоцна до 15 февруари во годината за која се врши облогот на придонесот.

Списокот од претходниот став ги содржи промените што настанале во годината што ѝ претходи на годината за која се врши облогот.

Списокот од претходните ставови се предава записнички.

Член 103

Надлежниот орган на општинското собрание може да ги повика граѓаните, на кои обврзникот на придонесот и данокот им испорачал стока или извршил услуга, односно кои нему му испорачале стока или извршиле услуга, да дадат податоци за испораките и услугите што се во врска со облогот на придонесот и данокот.

Член 104

За правилно утврдување на доходот и облогот на придонесот и данок, надлежниот орган на општинското собрание е должен во текот на целата година да прибира податоци за утврдување на основицата на придонесот и данокот.

Сите обврзници на придонес и даноци и правни лица се должни, по барање на надлежниот орган на општинското собрание да ги дадат нужните податоци и да допуштат увид во своите работни книги, евиденциите, сметките и другите документи како и во работните простории за утврдување на приходите на обврзникот.

2. Облог на придонесите и даноците**Член 105**

Обложувањето на придонес и данок се врши на тој начин што на утврдената основица се применуваат пропишаните стопи за придонесот односно данокот.

Член 106

Надлежниот орган на општинското собрание е должен за секој обврзник, на кого основицата на придонесот се утврдува според вистинскиот доход, да го утврди вкупниот приход и трошоците што биле потребни за постигнување на тој приход.

3. Олеснување**Член 107**

При облогот со придонес од личен доход од земјоделство се признаваат следните олеснувања во вид на намалување на обложниот придонес и тоа:

1. на обврзниците чиј приход по член на домаќинството не преминува 400 динари годишно, а кои издржуваат малолетни деца или деца на редовно школување до навршената 25 годишна возраст ако не примаат стипендија, или возрасни членови неспособни за работа — 5% за секое дете и неспособен за работа со тоа што вкупното намалување не може да премине 50% од обложениот придонес односно данок. Намалувањето на придонесот од-

носно данокот, не се признава за малолетни деца за кои се прима детски додаток.

2. На обврзниците чиј приход по член на домаќинството не преминува 500 динари годишно, а кои немаат членови способни за работа, по 20% за секој член неспособен за работа со тоа што вкупното намалување на придонесот односно данокот не може да премине 60%.

Како приход во смисла на точка 1 и 2 од претходниот став на овој член се сметаат приходи што подлежат на плаќање придонес и данок.

Ако во едно домаќинство има повеќе обврзници правото на олеснување на придонес односно данок се определува според збирот на основиците, а износот на олеснувањата според збирот на придонесот односно данокот на сите обврзници и тоа домаќинство.

Член 108

Во смисла на овој закон како малолетни деца се сметаат децата до 15 годишна возраст, а како возрасни лица неспособни за работа се сметаат воените инвалиди од војната и инвалидите на трудот со преку 50% неспособност, лица со телесни мани и недостатоци чија работна способност е намалена за преку 50%, слепите, мажите со навршени 60 години односно жените со навршени 55 години и болните лица кои во текот на целата година претежно биле неспособни за работа.

Член 109

На обврзниците на придонесите и даноците ќе им се отпише обложениот придонес односно данок за тековната година, ако примаат постојана социјална помош од општествено-политичката заедница.

Член 110

На обврзниците на кои облогот на придонесот од занаетчиската дејност се врши по годишна основица им се намалува придонесот по 10% за секој втор и натаму ученик во стопанството.

Намалувањето од претходниот став се врши ако ученикот поминал на работа повеќе од 200 работни дена во годината за која се врши облогот на придонесот.

Член 111

Износот на инвалидските принадлежности и детскиот додаток што обврзникот како воен инвалид или инвалид на трудот би ги примал кога не би вршел стопанска дејност, ќе се одбијат од чистиот приход што тој го остварува со својата работа и остатокот ќе се обложи со соодветен придонес.

Член 112

Барањето за признавање на олеснувањата по член 107 и 108 од овој закон се поднесува до надлежниот орган на општинското собрание до крајот на месец јануари во годината во која се врши облогот со придонес.

Кон барањето се приложуваат докази за исполнувањето на условите за признавање на олеснувањето (извод од книгите на родените, лекарско уверение за неспособност за работа и друго).

4. Редовна наплата на придонесите и даноците**Член 113**

Придонесите освен придонесот по одбивањето и придонесот од вкупниот приход од граѓаните како и даноците, стасуваат за плаќање секој прв ден во тримесечјето, доколку со овој закон не е поинаку определено.

Стасаните износи на придонесот и данокот односно аконтацијата на придонесот и данокот се плаќаат во еднакви рати: за I тримесечје до 15 февруари, за II тримесечје до 15 мај, за III тримесечје до 15 август и за IV тримесечје до 15 ноември.

Член 114

На нов обврзник на придонесот од занаетчиски дејности и од интелектуални услуги, за кои придонесот се утврдува според вистинскиот доход, надлежниот орган на општинското собрание ја опре-

делува височината на аконтацијата за првата година во висина на аконтацијата на обврзникот од иста или слична дејност за таа година.

Член 115

Обврската за плаќање на придонесот од занаетчиска и друга стопанска дејност и од вршење на интелектуални услуги почнува од првиот ден на следниот месец во кој обврзникот почнал со дејноста, а престанува на крајот од месецот во кој престанало вршењето на дејноста.

Ако обврзникот на придонесот од претходниот став престане со вршењето на дејноста во тековната година за која е извршен облогот на придонесот, ќе се отпише сразмерен дел од годишниот износ на придонесот кој одговара на времето во кое не се врши дејноста.

Член 116

Придонесот во годишен паушален износ се плаќа во две полугодии и тоа за првото полугодие до 15 февруари, а за второто полугодие до 15 јули во годината во која се остваруваат приходите од самостојно вршење на занаетчиска и друга стопанска дејност без постојано работно место.

Обврзниците што ќе почнат со работа по сроките од претходниот став, придонес плаќаат со започнувањето на дејноста и тоа од првиот ден на следниот месец по почнувањето на дејноста.

Член 117

По исклучок од член 113 од овој закон, данокот на приход од имоти и имотни права на приход остварен со продажба на предмети се плаќа во срок од 30 дена од денот на приемот на решението за облог со данок.

Доколку се пропише паушално плаќање на данокот на приход од издавање под закуп или пазакуп на наместени соби или станови, сходно член 64 од овој закон, данокот се плаќа во сроките предвидени со член 116 од овој закон.

Член 118

Даночната обврска за данок на приход од имот и имотни права, за остварени приходи од продажба на предмети настанува во моментот на склучувањето на договорот за купопродажба.

Даночниот обврзник е должен, во срок од 8 дена од денот на склучувањето на договорот за купопродажба, да го пријави приходот од продажбата на предметите на надлежниот орган на општинското собрание, надлежен за местото за живеењето, и да го плати обложениот данок во срок од 15 дена од денот на кој му е врачено решението за извршениот облог.

Член 119

Даночната обврска за данок на приход од имот и имотни права за остварени приходи од закуп на предмети и од имотни права над предметите, настанува со денот на остварувањето на приходите и трае до моментот кога овие приходи престануваат.

Даночниот обврзник е должен во срок од 15 дена да го пријави остварувањето односно престанокот на приходите на органот на општинското собрание, надлежен во местото на живеење.

Член 120

Обврската за плаќање на данок на наследство и подарок се извршува во срок од 60 дена од денот кога првостепеното решение за облог со данок станало правосилно.

Член 121

Наплатувањето на придонесот и данокот го врши надлежниот орган на општинското собрание, кај кого се води задолжението на обврзникот на придонесот и данокот, освен на придонесите предвидени со член 150 став 1 од Основниот закон.

По барање од обврзникот во оправдани случаи, надлежниот орган на општинското собрание може да му одобри почек на плаќањето на стасаниот придонес односно данок или плаќање во повеќе рати.

Одобрениот почек не го ослободува обврзникот од плаќање на каматата за ненавременото уплатување на придонесот односно данокот.

Органот што го одобрува почекот може обврзникот да го ослободи од плаќање на каматата.

Наплатата на придонесот и даноците се врши со чековни уплатници.

Републичкиот секретар за финансии ќе го пропише начинот на плаќањето на обврските со чековни уплатници.

Член 122

Придонесите и даноците се плаќаат во пари.

По исклучок надлежниот орган на општинското собрание може од граѓаните и граѓанско-правните лица да прима земја во општествена сопственост за отплатување на стасаниот придонес и данок, под услов цената на понудената земја да не биде повисока од цената утврдена според Законот за експропријација.

Ако цената на отстапената земја е повисока од износот на придонесот и данокот, општинското собрание може да одлучи да се прими понудената земја, а разликата да се исплати од средствата на општината односно од стопанската организација, ако тоа обврзникот го бара.

Член 123

Пренесувањето на обврската за плаќање на придонесите односно даноците со договор за друго лице, не ги обврзува државните органи во обложувањето и наплатата на придонесите односно даноците. Лицето што примило обврска на себе со договор солидарно одговара со обврзникот за наплатата на придонесите и даноците.

Член 124

Државните органи и установи, стопанските организации и општествените организации и лицата што извршиле наплата на придонесите и даноците при исплатата на сметките на обврзниците, се должни наплатениот придонес односно данок да го уплатат на определената сметка на приходите во срок од седум дена од денот на наплатата на придонесот односно данокот.

5. Принудна наплата и ненаплативост на придонесите и даноците

Член 125

Постапката за принудна наплата на движен имот ја спроведува надлежниот орган на општинското собрание, кај кого се води долгот на обврзникот. Ако принудната наплата треба да се изврши од предмет кој се наоѓа на подрачје на друга општина, постапката ја води, по барање од органот кај кого се води облогот на обврзникот, надлежниот орган на собранието на таа општина.

Принудната наплата од побарувањата на должникот ја спроведува надлежниот орган на општинското собрание кај кого се води долгот на обврзникот.

а) Опомена

Член 126

За плаќање на стасаниот придонес односно данок обврзникот писмено се опоменува.

Опомената содржи налог за обврзникот да ја исплати обврската во срок од осум дена од доставувањето на опомената, со напомена дека наплатувањето ќе биде принудно извршено, ако тоа не го стори во срокот.

Опомената содржи: презиме и име на обврзникот, местото на живеењето односно седиштето на обврзникот, видот и висината на долгот, каматата и трошоците на извршувањето.

б) Решение за определување на принудна наплата

Член 127

Ако обврзникот не ја изврши обврската ни по опомената, се пристапува кон принудна наплата.

Принудната наплата се врши врз основа на решение од надлежниот орган на општинското собрание кај кого се води задолжението.

Член 128

Решението за принудна наплата содржи:

- а) презиме и име и место на живеењето односно седиштето на обврзникот;
- б) констатација дека опомената му е врачена на обврзникот со назначување датата на врачувањето;
- в) основа и висина на долгот и износ на каматата и трошоците; и
- г) упатството за правен лек.

Член 129

Во постапката за принудна наплата може да се изјави жалба и против поединечните дејства.

Жалбата против решението за принудна наплата, како и против поединечните дејства во постапката за принудна наплата (против попишувањето, проценката и продажбата на предметите) може да се изјави во срок од петнаесет дена од доставувањето на решението односно од извршувањето на поединечните дејствија.

Во жалбата обврзникот не може да истакнува околности што можел да ги изнесе во постапката за обложување.

в) Извршување на принудна наплата

Член 130

Предмет на принудна наплата за придонес и данок не може да биде:

- 1) облеката, обувките, постелината, садовите и шпоретот што му се неопходно потребни на обврзникот и на членовите на неговото домаќинство;
- 2) креветите односно леглата како и најпотребниот мебел на обврзникот и членовите на неговото домаќинство;
- 3) научните книги и средствата што му се неопходно потребни на обврзникот и на членовите на неговото домаќинство;
- 4) храната и огрегот за четири месеци за обврзникот и членовите на неговото домаќинство;
- 5) побарувањата по основ на осигурување;
- 6) примањата по основ на инвалиднина и детски додаток;
- 7) две третини од нето личниот доход и пензијата;
- 8) имотот на малолетниците во обемот кој обезбедува приходи нужни за нивното издржување;
- 9) онерозните примања (дневници, патни трошоци и слично);
- 10) стипендиите;
- 11) надоместок за работа на осудените лица во казнено-поправните установи;
- 12) примањата на војниците;
- 13) примањата по основа на законско издржување;
- 14) најнужниот алат и една машина за вршење на стопанска дејност на обврзникот;
- 15) еден чифт запрежен добиток, пет овци, или една крава односно биволица на земјоделците;
- 16) земја со катастарски приход до 400 динари по домаќинство ако земјоделската дејност е исклучиво занимање на обврзникот;
- 17) штедните влогови.

Предметите под точките 3, 14, 15 и 16 од претходниот став можат да бидат предмет на принудна наплата во смисла на член 31 од Основниот закон.

Член 131

Пропишувањето и продажбата на движностите ги врши извршител или друг службеник на општинското собрание (во натамошниот текст извршител).

Извршителот мора да има овластување за спроведувањето на пописот односно продажбата.

Член 132

Извршителот може да отвори затворени простории и предмети и да изврши претрес во нив ако е тоа потребно за извршувањето на присилната наплата во случај кога обврзникот или полнолетен член на неговото домаќинство одбие да ги отвори.

Ако постои основано сомневање дека движни предмети што не се изземени од попис се скриени кај обврзникот или кај друго лице, извршителот ќе ги покани да ги предадат. На обврзникот што не ќе постапи според поканата може да се изврши личен претрес.

Претрес на женски лица може да изврши само полнолетно женско лице, во прв ред работник на општината, а ако такви нема претресот ќе го изврши и секое друго женско лице што ќе го повика извршителот.

Дејствата од претходните ставови можат да се преземат само врз основа на посебно решение што претходно го донесува надлежниот орган на општинското собрание и во присуство на двајца полнолетни сведоци.

Ако се постапи според претходните ставови, тоа ќе се констатира во записникот за попис.

Член 133

По барање од извршителот народната милиција е должна да укаже помош во извршувањето на принудната наплата.

Случајот од претходниот став се констатира во записник.

Член 134

Попишување и продажба на предметите како и други дејства во постапката на принудната наплата не можат да се вршат ноќе, во недела и во денови на државни празници.

г) Попишување на движен имот

Член 135

Пред предавањето на решението на обврзникот за определување на принудна наплата и пред пристапувањето кон попишување, извршителот е должен да го повика обврзникот да го плати должниот износ, каматата и износот на дотогашните трошоци. Ако обврзникот тоа не го стори ќе се пристапи кон попишување на неговиот движен имот.

Член 136

Попишување на движни предмети се врши во присуство на обврзникот односно старешината на домаќинството или некои од полнолетните членови на домаќинството и еден сведок, а ако обврзникот е правно лице тогаш пописот се врши во присуство на неговиот застапник и еден сведок. Ако нема претставник на обврзникот пописот се врши во присуство на двајца сведоци што ќе ги повика извршителот, а кое се констатира во записникот.

Член 137

Истовремено со попишувањето се врши и проценка на попишаните движни предмети.

Проценката, по правило, ја врши извршителот. Тој може, во посложени случаи, да повика и друг проценител. По барање од обврзникот извршителот е должен да повика проценувач, но не е должен да го прифати лицето што го предлага обврзникот.

Член 138

Ако трето лице истакне свое право над попишаните движни предмети или ако обврзникот изјави дека над попишаните движни предмети има право трето лице, тоа ќе се констатира во записникот за пописот.

Член 139

Ако пописот не е извршен во присуство на обврзникот односно неговиот застапник, во смисла на овој закон, на вратата од станот односно деловната просторија на обврзникот извршителот ќе залепи известие за извршениот попис со назначување на местото каде обврзникот може да го види записникот. Ова ќе се внесе во записникот.

Член 140

Записникот за извршениот попис го потпишува извршителот, обврзникот односно неговиот застапник, присутните сведоци, а по тоа проценителот и припадникот на Народната милиција, ако биле присутни.

Неписмените лица што учествуваат во извршувањето наместо потпис ставаат отисок од десниот палец. На овие лица записникот ќе им се прочита и објасни. Ова ќе се внесе во записникот.

Ако обврзникот односно неговиот застапник одбие да го потпише записникот, извршителот тоа ќе го констатира во записникот.

Член 141

Кога попишаните движни предмети се предадени на чување на друго лице, а не на обврзникот, тоа лице приемот ќе го потврди на записникот за попис, а ако се оставени на чување на обврзникот тоа ќе се констатира во записникот.

Ако е спроведен дополнителен попис поради тоа што обврзникот порано попишаните движни предмети ги продал, дополнително попишаните движни предмети се предаваат на чување на лицето определено за тоа или на општинското собрание.

Готовите пари се даваат за отплатување на долгот, а хартиите од вредноста и драгоценостите се одземаат од обврзникот и се предаваат на чување на општинското собрание, банка или штедилницата, а на обврзникот му се издава потврда за одземањето на тие предмети.

На чуварот му припаѓа надоместок за трошоците во врска со чувањето на предадените предмети во вистинските трошоци (за пренесување до местото на чувањето, исхрана на добитокот и друго), и награда за чувањето во висина што ја определува надлежниот орган на општинското собрание. Наградата за чување не може да изнесува повеќе од 20% месечно од проценетата вредност на попишаниот добиток, ниту повеќе од 1% од проценетата вредност на попишаните други предмети.

Член 142

Ако движните предмети на обврзникот се попишани порано поради административна или судска наплата, повторен попис на тие движни предмети се спроведува со ставање на забелешка на првиот записник за попис за тоа, кога поранешниот попис е извршен од страна на судот, по барање од надлежниот орган на општинското собрание. Судот во својот записник за попис ќе внесе забелешка за повторниот попис.

За повторниот попис се известува обврзникот.

Член 143

Кога должникот изјави дека на одделни попишани предмети трето лице има некое право, извршителот е должен за попишувањето на тие предмети да го известат третото лице и да го уплати дека во срок од осум дена од денот на известувањето може да поднесе тужба (излучна тужба) до судот на докажување дека тој има определено право на попишаните предмети. Ако тоа лице во истиот срок не поднесе доказ дека поднел тужба, постапката за присилно наплатување на попишаните предмети ќе продолжи како да немало приговор.

Кога лицето од претходниот став било присутно на пописот, писменото известување се заменува со усно известување и се констатира во записникот.

Со поднесувањето на доказ за поднесена тужба се одлага продажбата на попишаните предмети на кои се однесува тужбата до окончувањето на спорот. Во оправдани случаи, надлежниот орган може да ја одложи продажбата на попишаните предмети и кога тужбата е поднесена по истекот на рокот од претходниот став, но не повеќе од пет дена.

Кога предметите подложни на расипување, се продадат пред истекот на рокот од осум дена и поради тоа третото лице биде оштетено, има право на надоместување на претрпената штета.

Член 144

Ако обврзникот запленил предметите ги отуѓи, уништи или оштети, надлежниот орган е должен да поднесе кривична пријава, а за наплатувањето на долгот ќе се изврши нов попис без одделно решение.

Трошоците околу кривичната пријава и ново-то попишување ги поднесува обврзникот.

д) Продажба**Член 145**

Пред пристапувањето кон продажбата на попишаните движни предмети извршителот е должен да го повика обврзникот да ги плати должните износи, каматите и износите на дотогашните трошоци. Ако обврзникот тоа не го стори, ќе се пристапи кон продажба на попишаните предмети.

Член 146

Важноста на пописот престанува ако принудната продажба не се изврши во срок од три месеци од денот на пописот односно од денот на соопштувањето на решението по жалбата односно доставувањето на правосилната пресуда.

Член 147

Принудната продажба, по правило ќе се врши со јавно наддавање.

Со попишаните движни предмети, чиј промет не е слободен (злато, девизи и друго), се постапува според прописите за промет на тие предмети.

Член 148

Обврзникот може по претходно писмено овластување од надлежниот орган, да ги продаде попишаните предмети ако примените пари ги даде за отплатување на долгот, каматите и трошоците.

Член 149

Јавното наддавање се закажува со оглас.

Огласот за јавно наддавање содржи:

- а) презиме, име и адреса на обврзникот;
- б) износот на долгот, каматата и трошоците;
- в) време и место на јавното наддавање;
- г) список на попишаните предмети што ќе бидат изложени на јавно наддавање со опис и означување на проценетата вредност и назначување на местото каде можат да се прегледаат;

д) напомена дека купопродажната цена мора да се положи на јавното наддавање и дека продажбата не ќе се изврши, ако не се постигне половината од утврдената цена.

Член 150

Времето и местото за продажба го одредува надлежниот орган, водејќи сметка за можностите за поповолна продажба на попишаните движни предмети.

Член 151

Огласот за јавно наддавање му се доставува на обврзникот најмалку пет дена пред извршувањето на јавното наддавање.

Огласот за јавно наддавање се објавува со истакнување на табла или на друг вообичаен начин во општината на чие подрачје се врши јавното наддавање. Објавувањето може да се изврши и во други места како и да се достави до претпријатијата и задругите за кои се смета дека ќе се појават како купувачи.

Надлежниот орган може да определи огласот за јавното наддавање да се објави во печатот.

Член 152

Попишаните предмети се донесуваат на местото на јавното наддавање на трошок на обврзникот.

Член 153

Кон јавното наддавање се пристапува само ако се јават најмалку двајца понудувачи.

На јавното наддавање не може да учествува обврзникот, член на неговото домаќинство, застапникот на правното лице, како и работниците што учествуваат во постапката во пописот и продажбата.

Член 154

Попишаните движни предмети се изложуваат на јавно наддавање поодделно, почнувајќи со цената која е утврдена при проценката, при што купувачите ќе се повикаат да понудат поголема цена.

Продажбата на повеќе разновидни движни предмети по заедничка цена (групна продажба) може да се изврши само со согласност на обврзникот.

Ако ни еден понудувач не понуди цена што е утврдена со проценката, напишаните движни предмети ќе се продадат по ниска цена, а која не може да биде помала од половината на вредноста утврдена со проценката.

Член 155

Купувачот е должен купопродажната цена да ја положи веднаш. Ако тоа не го стори, јавното наддавање продолжува како понудата да не била понудена.

Купувачот е должен на лице место да ги преземе купените движни предмети.

Член 156

Јавното наддавање, кога се изложени на продажба повеќе предмети, се прекинува штом со постигнатата цена за продадените движни предмети се покрива долгот со каматата и трошоците. Другите предмети му се враќаат на обврзникот.

Член 157

За текот на јавното наддавање извршителот води записник, во кој особено се наведува времето и местото на јавното наддавање, имињата на понудувачите и износите на понудите, имињата на купувачите и постигнатата продажна цена. Записникот го потпишуваат извршителот, купувачот и обврзникот ако присуствувал на наддавањето. Обврзникот може да бара во записникот да се внесат неговите забелешки. Кон списите на јавното наддавање се приложува решението за распределување на парите што се примени од продажбата на движните предмети.

Ако долгот со каматата и трошоците не може да се исплати со постигнатата цена за продадените предмети, постапката за принудната наплата продолжува по истиот попис ако има уште непродани предмети или пак ќе се изврши нов попис заради наплатување на преостанатиот долг.

Новиот попис ќе се изврши без претходна писмена опомена, а јавното наддавање се врши според постапката за првиот попис.

Член 158

Ако за некои од напишаните предмети на првото наддавање не се постигне ни половина од проценетата вредност, ќе се закаже второ јавно наддавање на кое продажбата ќе се изврши без оглед на висината на постигнатата цена.

Второто јавно наддавање може да се изврши по истекот на пет дена од денот на првото јавно наддавање.

Член 159

Кога првото јавно наддавање било безуспешно поради немање на купувачи или поради ниски понуди, надлежниот орган може наместо да определи второ јавно наддавање да донесе решение продажбата да се изврши преку посебна комисија од три члена чиј состав го определува тој со писмено решение.

Комисијата може да определи продажбата да се изврши непосредно или преку комисионен дуќан во истото или друго место, или на друг погоден начин,

Продажбата преку комисија не може да се изврши по цена помала од половината на проценетата вредност на предметите.

За продажбата што е извршена комисијски се составува посебен записник, во кој се внесуваат податоци за извршената продажба и настанатите трошоци.

Записникот го потпишуваат членовите на комисијата и купувачот, односно овластениот претставител на комисиониот дуќан ако продажбата е извршена преку него.

г) Извршување над побарувања на обврзникот

Член 160

Извршувањето над побарувањата на обврзникот се спроведува врз основа на решението за принудната наплата, со кое на обврзникот му се забранува да располага со тие побарувања, а на неговиот должник му се налага исплатувањето да го изврши на надлежниот орган на општинското собрание.

Надлежниот орган има право да изврши наплатување на придонесот односно данокот од побарувањата на обврзникот.

Наплатата по претходниот став може да се изврши само до висина на долгот, каматата и трошоците.

Ако должникот на обврзникот не постапи по решението со кое е определена принудната наплата, наплатата ќе се изврши од него принудно.

Член 161

Решението со кое на обврзникот му се забранува да располага со побарувањата се доставува на неговиот должник.

Должникот на обврзникот може, во срок од осум дена од денот на приемот на решението, да поднесе до надлежниот орган приговор дека долгот не постои, дека долгот е обусловен, дека не стасал за наплатување, како и други приговори.

Член 162

Ако обврзникот е на служба кај лице кое ужива екстериторијалност, забраната на неговите припадности се бара преку Државниот секретаријат за надворешни работи.

Член 163

Кога должникот на обврзникот не ставил никакво приговор, надлежниот орган има право од него непосредно да изврши наплатување на побарувањата, според одредбите од овој закон.

Ако должникот на обврзникот поднел приговор со кој се оспорува извршувањето на решението, надлежниот орган е должен по спорното прашање да поднесе тужба до судот.

Ако судот ја уважи тужбата во целина, а во меѓувреме должникот ја измири својата обврска спрема обврзникот на придонесот односно данокот, должникот во висина на својата обврска солидарно одговара со обврзникот на придонесот односно данокот.

Одредбата од претходниот став не се применува ако обврзникот на придонесот односно данокот во меѓувреме ја измирил својата обврска.

Член 164

На обврзниците на придонесот и даноките ќе им се забрани да располагаат со своите побарувања по овој ред:

1. побарувањата од банката или штедилницата; и
2. побарувањата од други лица.

Член 165

Принудната наплата на придонесот односно данокот од надлежен имот на обврзникот ја врши судот, по барање од надлежниот орган на општинското собрание и тоа во срок од три месеци од приемот на барањето.

Надлежниот орган може на судот да му ги предложи сите видови на извршување за наплата од недвижности (принудна управа и принудна продажба) и тоа поединечно по одделни делови на недвижности или од сите недвижности на обврзникот.

е) Обезбедување на плаќање на настасани обврски

Член 166

Ако органот надлежен за принудна наплата најде дека постои опасност обврзникот да ја спречи наплатата на обврските, може со решение да определи спроведување на мерки за нејзиното обезбедување. Решението мора да биде образложено и се донесува без претходно известување на обврзникот.

Против решението од претходниот став може да се поднесе жалба во рок од петнаесет дена.

Постапката се запира кога обврзникот за обезбедување на плаќањето на настасаните обврски положи потребен износ во депозит кај банката или штедилницата.

Член 167

Во постапката за обезбедување на плаќање на настасани обврски сходно се применуваат одредбите на овој закон за принудната наплата.

Член 168

Мерки за обезбедување на плаќање на настасаните обврски можат да се преземат и за обезбедување наплатата на придонесите и даноците што не се конечно обложени, ако постои опасност обврската да не може да се изврши по обложувањето.

ж) Трошоци на извршувањето

Член 169

Обврзникот ги поднесува сите трошоци на принудната наплата.

Ако извршните дејства од принудната наплата се ставаат вон сила поради приговор или жалба на обврзникот, трошоците на принудната наплата ги поднесува органот по чие барање е покрената постапка за принудна наплата.

Трошоците на постапката за обезбедување на плаќање на настанатите обврски не можат да се наплатуваат од обврзникот ако тие побарувања бидат исплатени во рок на стасаноста.

Член 170

Трошоците на писмената индивидуална опомена изнесуваат 1% од должната сума, но не можат да бидат помали од 1,50 динари.

За ист долг трошоците за опомената можат да се пресметаат само еднаш во текот на еден рок за плаќање на обврската.

Трошоците за извршениот попис изнесуваат 1% од износот на главниот долг и каматата.

На име трошоци за јавно наддавање се плаќа 1% од износот на главниот долг и каматата.

Покрај трошоците од претходните ставови обврзникот ги плаќа и трошоците за секој излез на извршителот во врска со пописот и продажбата. Износот на тие трошоци го определува општинското собрание.

Сите други трошоци (трошоците за чување и превоз на предметите и сл.) ги плаќа обврзникот во вистинскиот износ.

На проценителите и сведоците им следува надоместок од час на товар на обврзникот. Висината на надоместокот ја определува општинското собрание.

з) Отпишување на придонесот и данокот поради ненаплативост

Член 171

Должниот придонес односно данок кој не може да се наплати по принуден пат се отпишува како ненаплатив.

Стасаниот должен придонес односно данок се смета како ненаплатив:

1) ако обврзникот умрел или се иселил во непознато место, а не оставил ни недвижен ни движен имот од кој би можел придонесот односно данокот да се наплати. Кога иселениот должник се врати или се дознае неговото престојувалиште тој повторно се задолжува со отпишаниот придонес односно данок, доколку не настапила застареност на правото на наплатување на придонесот односно данокот;

2) ако по принудната наплата, која секоја година се вршела без успех, стасаниот должен придонес односно данок не можел да се наплати ни во третата година од денот на стасаноста. По исклучок придонесот односно данокот може да се отпише и пред истекот на третата година, ако при принудната наплата се утврди дека нема изгледи за неговата наплата во догледно време.

Не се смета за ненаплатив и не може да се отпише стасаниот должен придонес односно данок за кој постои емство според одредбите на Основниот закон.

Ако со извршувањето на наплата би се довело во прашање нужното издржување на обврзникот на придонесот односно данокот и на членовите на неговото домаќинство, како и на лицата што по законот е должен да ги издржува, Советот надлежен за работите на финансиите може да одлучува должниот данок односно придонес, во целина или делумно да се отпише.

6. Враќање и прокнижување на повеќе или погрешно уплатен придонес и данок

Член 172

Враќање на повеќе или погрешно уплатен придонес и данок врши, по барање од обврзникот, надлежниот орган на општинското собрание.

Ако барањето се усвои, решението се доставува на извршување на банката, кај која се водат приходите на општината.

Член 173

Враќањето се врши од оној вид придонеси односно даноци во кој на сметката на обврзникот се појавува вишок.

Член 174

Обврзникот може да побара вишокот по неговата сметка да се пренесе (прокнижи) за отплаќување на обврската на друг обврзник, кај истиот орган.

7) Останати одредби

Член 175

Републичкиот секретар за финансии се овластува да ги пропишува обрасците и другите статистички формулари во врска со облогот и наплатата на придонесите и даноците.

Член 176

Надлежниот орган на општинското собрание за работите на финансиите е должен на републичкиот орган на управата во определените срокови да му доставува потребни извештаи и други статистички податоци во врска со облогот, наплатата и книжењето на придонесот и даноците по овој закон.

XIV. НАДЗОР И КОНТРОЛА НАД ОБЛОГОТ, НАПЛАТАТА И КНИЖЕЊЕТО НА ПРИДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ

Член 177

Надзорот и контролата над правилната примена на Основниот закон и овој закон ги врши Републичкиот секретаријат за финансии преку своите инспектори,

Член 178

Во вршењето на надзорот и контролата органот од претходниот член:

1. ја контролира правилноста на утврдените обврски на граѓаните и правните лица спрема општествената заедница и правилното применување на прописите за наплатување и распределбата на приходите од населението;

2. презема соодветни мерки кај надлежните органи на општествено-политичките заедници за навремено и целосно наплатување на стасаните обложени придонеси и даноци, и ја контролира правилноста на преземените принудни мерки за наплатување на приходите;

3. ја проверува правилноста на водењето на даночното книговодство, завршната сметка на приходите од населението; и

4. врши контрола во работните и другите организации за правилноста на пресметувањето и навременото уплатување на придонесите и даноците што се задржуваат при регистрирањето на сметките на граѓаните за испорачаната стока односно извршените услуги на тие организации.

Член 179

Ако Републичкиот секретаријат за финансии во вршењето на работите од член 178 од овој закон утврди повреда на неговите одредби од страна на општинскиот орган надлежен за облог односно наплата на придонесите и даноците, ќе издаде налог и ќе го определи рокот за отстранување на утврдените неправилности.

Против налогот од претходниот став, во рок од осум дена, може да се поднесе приговор до Републичкиот секретаријат за финансии. Со решението по приговорот налогот може да се потврди, поништи или измени.

Ако надлежниот орган на општинското собрание не постапи по налогот во определениот рок, Републичкиот секретаријат за финансии може сам да ги отстрани неправилностите.

Во случајот од претходниот став, трошоците паѓаат на товар на буџетот на општината.

Член 180

По исклучок од ставот 1 од членот 93 на овој закон, пријавите во 1965 година за обврзниците на данокот на доход од самостојни занимања и останатиот имот и на данокот на приходи од згради ќе се поднесат во рок од 15 дена од денот на објавувањето на овој закон.

Член 181

По исклучок од член 14 и член 102 на овој закон сроковите за поднесување на писмени барања на обврзниците односно за доставување на список на земјоделските домаќинства за 1967 година се продолжуваат за 30 дена.

XV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 182

Со 12 јануари 1965 година како ден на почеток на применувањето на Законот за придонесите и даноците на граѓаните престануваат да важат:

1. Законот за општинскиот локален данок („Службен весник на НРМ“, бр. 14/59);

2. Законот за месниот самопридонес („Службен весник на НРМ“ бр. 40/55);

3. Законот за определување висината на таксите на определени орудии за производство и предмети во граѓанска сопственост и нивното наплатување („Службен весник на СРМ“, бр. 19/63);

4. Законот за даночно книговодство („Службен весник на НРМ“ бр. 40/55);

5. Уредбата за условите под кои ќе се врши намалување на катастарски приход поради смалување на придонесот („Службен весник на НРМ“, бр. 22/54);

6. Уредбата за минималните градежни и хигиенски услови на зградите на село и надвор од реонот на градовите, бањските, климатските и туристичките места чии приходи се оданочуваат („Службен весник на НРМ“ бр. 22/60);

7. Уредбата за плаќање на даночните и другите јавни обврски со чековни уплатници („Службен весник на НРМ“, бр. 25/60) и другите прописи донесени на основа на нив;

8. Одлуката за приходите што се сметаат остварени над вобичаените приходи („Службен весник на НРМ“ бр. 25/55);

9. Одлуката за условите под кои висината на закупнината од земјиштата на верските заедници служи како даночна основица на данокот на доход од селско стопанство („Службен весник на НРМ“, бр. 1/56);

10. Одлуката за ослободување од плаќање данок на доход на приходите што верските заедници и верските организации со вршење дејности во рамките на црквата го остваруваат во вид на подароци и доброволни прилози („Службен весник на НРМ“, бр. 1/56);

11. Одлуката за давање дотации во вид на ослободување од плаќање данок на доход од земјоделство и данок на доход од самостојни занимања и имоти на даночните обврзници што од своите приходи одржуваат историски и културни споменици („Службен весник на НРМ“, бр. 1/54).

330.

Врз основа на точка 5 од Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за регулирање надоместоците на пратениците и функционерите што ги избира или именува Собранието („Службен весник на СРМ“ бр. 27/67), Законодавно-правната комисија на Собранието на Социјалистичка Република Македонија на својата седница на 16 октомври 1967 година го утврди пречистениот текст на Одлуката за регулирање надоместоците на пратениците и функционерите што ги избира или именува Собранието.

Пречистениот текст на Одлуката за регулирање надоместоците на пратениците и функционерите што ги избира или именува Собранието ги опфаќа Одлуката за регулирање надоместоците на пратениците и функционерите што ги избира или именува Собранието („Службен весник на СРМ“ бр. 42/65) и Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за регулирање надоместоците на пратениците и функционерите што ги избира или именува Собранието („Службен весник на СРМ“ бр. 27/67), во кои е означено и времето на нивното влегување во сила.

Број 107

17 октомври 1967 година

Скопје

Претседател
на Законодавно-правната комисија,
Кочо Тулевски, с. р.

О Д Л У К А

ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НАДОМЕСТОЦИТЕ НА ПРАТЕНИЦИТЕ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО

(Пречистен текст)

I

Надоместоци на пратениците

1. Функцијата на пратеник е почесна општествена функција и се врши, по правило, без награда.

2. Пратеник кој, поради работа во Собранието, не остварува личен доход на своето работно место во државен орган, работна или друга организација има право на надоместок за неосстварениот личен доход.

Надоместокот на личниот доход од претходниот став се утврдува според просечниот износ на личниот доход што го примал пратеникот за последните шест месеци пред изборот. Ако е за пратеникот поповолно, износот на надоместок на личниот доход се утврдува според просечниот износ на личниот доход што го примал пратеникот во последната година пред изборот.

Надоместокот на личниот доход од претходниот став не може да биде понизок од 1300,00 динари.

Доколку надоместокот на личниот доход изнесува помалку од 45,00 динари дневно, на пратеникот му припаѓа надоместок од 45,00 динари дневно.

На пратеник, кој поради работа во Собранието, ќе престане да го врши своето поранешно занимање надоместокот му се определува во месечен износ.

На пратениците во Републичкиот собор, чии месечни примања во работното место се пониски од 1300,00 динари, ќе им се исплатува дополнување до таа висина од претсметката на Собранието.

3. Пратеникот има право на надоместок на трошоците за вршење на пратеничката функција во изборната единица во која е избран во износ од 400,00 динари, ако живее надвор од изборната единица, односно 300,00 динари ако живее во својата изборна единица.

4. Пратеникот има право на надоместок на трошоците кога надвор од местото на постојаното живеење учествува во работата на Собранието односно соборите или нивните тела, или врши работи по нивна одлука.

Надоместокот од претходниот став се определува во форма на дневници. Висината и бројот на дневниците го утврдува Административната комисија на Собранието со посебна одлука.

II

Надоместоци на функционерите што ги избира или именува Собранието

5. На функционерите кои на постојана функција ги избира или именува Собранието им припаѓа личен доход во износ определен со оваа одлука и тоа: постојан месечен надоместок за вршење на функцијата и надоместок на личниот доход што ги имал функционерот пред изборот односно именувањето од страна на Собранието.

Надоместокот на личниот доход на функционерите од претходниот став им се определува на начинот утврден со точката 2 став 2 од оваа одлука, со тоа што тој не може да биде понизок од следните износи за одделни функционери, и тоа:

а) Претседател на Собранието и претседателот на Извршниот совет од 3.300,00 динари;

б) Потпретседателите на Собранието, потпретседателите на Извршниот совет, претседателите на соборите, претседателот на Уставниот суд на Македонија од 2.500,00 динари;

в) Членовите на Извршниот совет, претседателите на постојаните комисији на Собранието, претседателите на постојаните одбори на Републичкиот собор, секретарот на Собранието, претседателот на Врховниот суд, републичкиот јавен обвинител, судиите на Уставниот суд, републичките секретари, секретарот на Извршниот совет и директорот на Републичкиот завод за стопанско планирање од 2.100,00 динари;

г) Претседателот на Вишиот стопански суд, републичкиот јавен правобранител, претседателот на Републичката комисија за физичка култура, замениците на републичките секретари, секретарот на Републичката изборна комисија и секретарите на соборите од 1.750,00 динари.

6. Висината на надоместокот на функционерите за вршење на функција изнесува и тоа на:

а) Претседателот на Собранието и претседателот на Извршниот совет од 700,00 динари;

б) Потпретседателите на Собранието, потпретседателите на Извршниот совет, претседатели на соборите, претседателот на Уставниот суд на Македонија од 500,00 динари;

в) Членовите на Извршниот совет, претседателите на постојаните комисији на Собранието, претседателите на постојаните одбори на Републичкиот собор, секретарот на Собранието, претседателот на Врховниот суд, републичкиот јавен обвинител, судиите на Уставниот суд, републичките секретари, секретарот на Извршниот совет и директорот на Републичкиот завод за стопанско планирање од 400,00 динари;

г) Претседателот на Вишиот стопански суд, републичкиот јавен правобранител, претседателот на Републичката комисија за физичка култура од 350,00 динари;

д) Заменици на републички секретари, секретарот на Републичката изборна комисија и секретарите на соборите од 250,00 динари.

7. Функционерите, избрани или именувани од страна на Собранието, имаат право на надоместок на трошоците за вршење на службени работи надвор од местото на живеењето.

Висината на дневницата од претходниот став ја утврдува Административната комисија на Собранието со посебна одлука.

8. Административната комисија на Собранието ја утврдува висината на дневницата за службено патување во странство за функционерите избрани или именувани од страна на Собранието.

9. На функционер чија функција бара постојано престојување во местото во кое ја врши функцијата, се додека нема можност да го пресели семејството му припаѓа на име надоместок за одвоен живот во износ до 1.000,00 динари.

Функционер кој нема потреба да престојува постојано во местото каде што му е функцијата, наместо надоместок за одвоен живот има право на надоместок на трошоците во смисла на точка 7 од оваа одлука.

10. Административната комисија на Собранието ги утврдува во согласност со Деловникот на Собранието и деловниците на соборите кои претседатели на комисији на Собранието и на одборите и комисиите на соборите се наоѓаат на постојани функции во смисла на оваа одлука.

11. Административната комисија на Собранието ги утврдува личните доходи на определени функционери што не се пратеници, за функциите што ќе ги определи Републичкиот собор.

12. Административната комисија на Собранието ги утврдува со посебни решенија износите на надоместоците на пратениците и функционерите што им припаѓаат според одредбите на оваа одлука.

13. Во износот на личниот доход не се засметува надоместокот за вршење на функцијата што функционерот го примал пред изборот односно именувањето од страна на Собранието.

14. Износот на надоместокот на личниот доход, определен според одредбите на оваа одлука, освен постојниот надоместок за вршење на функцијата се зголемува во сообразност со просечното зголемување на личните доходи во републичките органи на управата.

15. Средствата за надоместок на личниот доход и за обземување на други права, регулирани со оваа одлука, за пратениците и функционерите во Собранието се предвидуваат како наменски средства во финансискиот план на Собранието, а на другите функционери како наменски средства во финансискиот план на органот во кој ја врши функцијата.

16. За спроведувањето на одлуката ќе се грижи Административната комисија на Собранието, која ќе дава објаснување за нејзината примена.

III

Завршни одредби

17. Со 19. XII. 1965 година како ден на почеток на применувањето на Одлуката за регулирање на надоместоците на пратениците и функционерите што ги избира или именува Собранието престана да важи Одлуката за регулирање надоместоците

на пратениците и функционерите што ги избира или именува Собранието донесена од Републичкиот собор од 25. VI. 1963 година.

331.

Врз основа на член 16 став 3 од Законот за организацијата и надлежноста на органите на инспекцијата на трудот („Службен весник на СРМ“ бр. 12/66), Републичкиот секретар за труд донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ УСТАНОВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА СТРУЧНИ НАОДИ (ЦЕРТИФИКАТИ) И АТЕСТИ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТАТА

1. Се определуваат: Републичкиот завод за здравствена заштита, Заводот за техничка сигурност, Градскиот завод за здравствена заштита и Поликлиниката при Рудници и железарница „Скопје“, сите со седиште во Скопје, како стручни установи за издавање стручни наоди (сертификати), предвидени со член 70 од Основниот закон за заштита при работата (Основен закон).

2. Се определува Заводот за техничка сигурност во Скопје, како стручна установа за давање на стручни оценки и издавање на атести за работите предвидени со член 18, 21, 39 став 2 и 40 од Основниот закон.

3. Ова решение влегува во сила третиот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 04-1518

20 октомври 1967 година

Скопје

Републички секретар за труд,
Вите Исјановски, с. р.

Одласен дел

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. бр. 1114, страна 595, книга V, е запишано под фирма: Трговско претпријатие за промет со отпадоци, фелерични стоки и комисион „Рекорд“ — Скопје, ул. „376“ број 249. Предмет на работењето на претпријатието е откуп на сите видови отпадоци и продажба.

Претпријатието е основано од Трговското претпријатие на големо и мало за отпадоци, тежински промет со сите видови фелерични стоки и комисион „Универзал“ — Тетово со одлука бр. 02-1631 од 31. VIII. 1967 година на работничкиот совет, со прераснување на Откупната станица во Скопје, на ул. „376“ број 249, во стопанска организација.

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, Зафировски Јован, в. д. директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 873 од 14. IX. 1967 година. (1521)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 257, страна 865, книга I е запишано следното: Дејноста на Претпријатието за откуп, преработка и промет со месо и месни производи, млеко и млечни производи, леб и печиво „Прехрана“ — Тетово, согласно одлуката број 305 од 10. VI. 1967 година на работничкиот совет и елаборатот за економска оправданост се проширува и со продажба на скара, алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 740 од 25. VII. 1967 година. (1260)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 304, страна 53, книга II е запишано следното: Покрај досегашните потписници на Шумско-индустрискиот комбинат „Јелак“ — Тетово и тоа: Стевица Божиновски, директор, Перо Бошковски, Тодоровски Светислав и Ѓорѓиевска Цветанка, комбинатот ќе го потпишува и новоназначениот потписник Перо Јовановски, раководител на финансискиот сектор, сметано од 24. VIII. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 758 од 16. VIII. 1967 година. (1422)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. бр. 930, страна 423, книга IV, е запишано следното: Фирмата на Работната организација за вршење трговски услуги, застапничка и посредничка дејност и вршење на разни други услуги за унапредување и модернизација на стопанството „Дом на стопанствениците“ — Скопје, се менува и гласи: „Универзалкомерц“ — Работна организација за вршење трговски услуги, застапничка и посредничка дејност и вршење на разни други услуги за унапредување и модернизација на стопанството — Скопје, согласно одлуката бр. 108/5 од 19. I. 1967 година, на работничкиот совет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 78 од 3. II. 1967 година. (1642)

РЕГИСТАР НА ЗАДРУГИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите рег. број 84, страна 383, книга I е запишано следното: На досегашните потписници на Станбената задруга „Братство“ — Скопје и тоа: Ѓорѓи Дрнев, шеф на сметководство, то, Цафер Исмаил Цаферовски, управник и Кипровски М. Јосиф, им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност.

За нови потписници на Станбената задруга „Братство“ — Скопје се назначени: Вуковиќ Тодор Милица, в.д. управник, и Јовановски Трајко Стојан, шеф на сметководството, кои задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето, сметано од 17. I. 1967 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 45 од 23. I. 1967 год. (561)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите рег. број 95, страна 415, е запишано следното: На досегашниот потписник на Земјоделската задруга „Малина“ — Крива Паланка, Митко Георгиев Мазаковски, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За нови потписници на Земјоделската задруга „Малина“ — Крива Паланка се назначени: Стефановски Љубен, технички директор и Димитровски Димче, шеф на сметководството, кои задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето со старите регистрирани потписници и тоа: Киро Цеков Владимировски и Љубен Митев Христовски, сметано од 13. III. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 238 од 17. IV. 1967 година. (618)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 14. III. 1967 година на страна 116, реден број 7 е запишано следното: Се проширува дејноста на Земјоделската задруга „Единство“ од село Пиперово, Струмичко, уште со: трговија, угостителство и градежни материјали на мало.

Истовремено се запиша и промената на досегашниот в.д. управник на задругата Аспарух Мицев на чие место за директор е именуван Павле Терзиев.

Проширувањето на дејноста е запишано во регистарот врз основа одлуката број 58 од 10.II.1967 година на задружниот совет на задругата и одлуката бр. 59 од 10.II.1967 година на истиот совет за промената на в.д. управникот.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 38/67. (707)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 23.XII.1966 година, страна 113, рег. бр. 1 е запишана под фирма: Занаемтиско-услугна задруга за коларо-ковачки, тапетарски и столарски услуги „Нов дом“, со седиште во Струмица.

Задругата ќе ги обавува следните дејности:

1. Сите врсти коларо-ковачки услуги, како и запрежни приколици.
2. Промет на сите видови тапетарски услуги.
3. Промет на столарски услуги како и производство.

Задругата ќе ја потпишуваат: Јордан Коста Мазнејков, в.д. директор и Киро Велков.

Впишувањето се изврши во регистарот врз основа одлуката на основачкото собрание на задругата од 16.XI.1966 година и тоа: Јордан Мазнејков, Раде Кантарџиев, Киро Велков, Киро Мавров, Ванчо Ѓорѓиев, Васил Стојанов, Славчо Ѓорѓиев, Божин Ѓоцев, Ѓорѓи Цветков, Бончо Киров, Ѓоце Манушев, Душко Костов, Ѓорѓи Трајков, Коста Велков, Спасо Танев, Ѓорѓи Јованов и Мите Крстев.

Впишувањето се изврши во регистарот врз основа на одлуката на основачкото собрание на 26.XII.1966 година и тоа: Серафим Т. Христов, Павле С. Ристов, Георги Георгиев, Георги Делев, Благој Трајков, Борис Георгиев, Мито Танчев, Ристо Ристов, Киро Ристов, Киро Н. Ристов, Ѓоце Р. Трајков, Јордан Н. Трајков, Стојан, Р. Трајков, Ристо Р. Ристов, Георги Стојанов, Ристо Стојанов, Димчо Котев, Томе Дончев, Јусуф Демиров, Петруш Делев, Јован Костовски, Трајко Маљаров, Милан Гогов, Зеја Феџула Лазар Делев, Трајко Трајков,

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 282/66. (141)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 29.XII.1966 година, страна 112, реден број 1 е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Извор“, со седиште во Свидовица, Струмичко.

Задругата ќе ги обавува следните дејности: откуп и продажба на сите видови земјоделски и сточарски производи и развивање на кооперативните односи со индивидуалните производители.

Овластени лица за потпишување на задругата е Серафим Ристов, в.д. директор.

Славе Туманов, Георги Георгиев, Јован Танев, Милуш Делев, Георги Ристов, Тиме Стојменов и Георги Костовски.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 280/66. (1142)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 13.III.1967 година на страна 102, реден број 2 е запишано конституирањето на Земјоделската задруга „Победа“ од село Иловица, Струмичко, кое е извршено на 22.II.1967 година.

Конституирањето е запишано во регистарот врз основа одлуката бр. 90 од 24.II.1967 година, на задружниот совет на задругата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 57/67. (718)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 3. II. 1967 година на страна 61, реден број 4 е запишано следното: Престана присилната управа над Земјоделската задруга „Младост“ од с. Орел, Св. Николе, со кое задругата се враќа во редовно работење.

За директор на задругата е наименуван досегашниот управник Никола Пенчев Јованов.

Впишувањето се изврши во регистарот врз основа записникот бр. 8 од 17. I. 1967 година од задружниот совет на задругата и решението бр. 01-326 од 6.III.1966 година, на Собранието на општината Св. Николе.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 25/67. (720)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите рег. број 19, страна 73 е запишано следното: Досегашниот книговодител на Земјоделската задруга „Согласие“, село Шлегово, Кумановско, Ивановски Цветко е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За нов книговодител на Земјоделската задруга „Согласие“, село Шлегово е назначен Иванов Глигоров Спасо, кој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со стариот регистриран потписник Ирот Ефремов, управник, сметано од 14. IV. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 358 од 21. IV. 1967 година. (766)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите рег. број 14, страна 53 е запишано следното: Дејноста на Земјоделската задруга „Бристовец“, село Боговиње, Тетовско, се проширува и со промет на мало со индустриски стоки и градежни материјали, согласно одлуката на задружниот совет и елаборатот за економска оправданост.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 345 од 21. IV. 1967 година. (806)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите рег. број 20, страна 77, книга I е запишано следното: Се брише од регистарот на задругите во овој суд од рег. бр. 20, Земјоделската задруга „Пробуда“, село Ранковци, Кривопаланечко, бидејќи се присоединува кон Земјоделската задруга „Малина, Крива Паланка, согласно одлуката број 02-23 од 14.II.1967 година на задружниот совет и елаборатот за економска оправданост.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 236 од 18. III. 1967 година. (483)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите рег. број 124, страна 833, книга I е запишано следното: Согласно записникот број 1 од одржаниот состанок на 12. VIII. 1966 година на задружниот совет на Земјоделската задруга „Ѓорѓи Митров“ село Миравци, за постојани органи на управување т.е. за постојан управен одбор се избрани следните лица: Крсто Тодоров, Коста Трајков, Илија Димитров, Коста Николов, Кирил Цуклев, Никола Костадинов, Јован Ѓорѓиев, Бошко Г. Зумров и Шимон Динов. За претседател на управниот одбор е избран Бошко Г. Зумров, а за заменик Илија Р. Димитров. За претседател на задружниот совет е избран Ристо К. Спиров.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 228 од 16. III. 1967 година. (541)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите рег. број 24, страна 327, книга II е запишано следното: Дејноста на Земјоделската задруга „Башинец“, село Бутел, Скопско, се проширува согласно одлуката на задружниот совет број 291 од 8. II. 1967 година и ела-

боратот за економска оправданост и со вршење промет на стоки на големо и мало.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 230 од 16. III. 1967 година. (558)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 16. II. 1967 година, страна 54, реден број 12 е запишано следното: Се проширува дејноста на Земјоделската задруга „1 мај“ од с. Долни Балван, Штипско, уште со: Производство, откуп, обработка и продажба на суров тутун во лист и промет со индустриски производи од прехранбена индустрија.

Проширувањето на дејноста е запишано во регистарот врз основа одлуката бр. 121 од 15. II. 1967 година од работничкиот совет на задругата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 44/67. (461)

Окружниот стопански суд во Штип, објавува дека во регистарот на задругите рег. бр. 94, страна 677, книга I е запишано следното: Дејноста на Земјоделската задруга „Единство“, село Скудриње, во иднина се проширува и со производство на кепер платно и пластика (текстил) со машинско ткаење, согласно одлуката на задружниот совет, елаборатот за економска оправданост и одобрението на Собранието на општината Гостивар — Одделение за стопанство број 04-2280 од 10. XI. 1966 година, што ќе го обавува преку погонот во село Скудриње со следните податоци: Земјоделската задруга „Единство“ село Скудриње — Погон за кепер платно и пластика (текстил) со машинско ткаење во село Скудриње. Предмет на работењето на погонот е производство на кепер платно и пластика (текстил) со машинско ткаење.

Погонот е основан од задружниот совет со Одлука од 22. XI. 1963 година.

Раководител на погонот е Елези Елез.

Погонот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува задругата, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 216 од 29. III. 1967 година. (480)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите рег. број 95, страна 415, книга I е запишано следното: Кон Земјоделската задруга „Малина“ од Крива Паланка се приединуваат Сточарско-земјоделското претпријатие „Калин Камен“ — Крива Паланка и Земјоделската задруга „Пропуда“, село Ранковци, согласно одлуките на задружните совети на двете задруги, одлуката на работничкиот совет на претпријатието и елаборатот за економска оправданост.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 237 од 18. III. 1967 година. (481)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите рег. број 193, страна 333, книга II е запишано следното: Дејноста на земјоделската задруга „Моша Пијаде“ од село Сингелик, Скопје, во иднина се проширува и со промет на големо, согласно Одлуката на задружниот совет и елаборатот за економска оправданост.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 170 од 28. II. 1967 година. (406)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите рег. број 15, страна 57 е запишано следното: Покрај досегашниот потписник на Земјоделската задруга „Слобода“ село Зелениково, Скопје, Воцевски Марко, директор, задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето и новоназначениот потписник Пенџи Исо, книговодител на задругата, сметано од 7. III. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 219 од 14. III. 1967 година. (407)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите рег. број 24, страна 327, книга II е запишано следното: Седиштето на Земјоделската задруга „Башинец“ село Радишане се преместува од село Радишане во село Бутел во поранешната зграда на Општината Бутел, согласно одлуката на задружниот совет и решението на Собранието на општината Кале, Скопје, бр. 08-2668 од 15. II. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 192 од 4. III. 1967 година. (429)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите рег. број 71, страна 283, книга I е запишано следното: Се брише од регистарот на задругите во овој суд од рег. бр. 71, страна 283, книга I Земјоделската задруга „Вардар“ од село Брвеница, Тетовско, бидејќи се соединува со Земјоделско-сточарското стопанство „Ворец“ село Лешок и Земјоделскиот комбинат „Полог“ — Тетово, во нова работна организација под име: Земјоделско-индустриски комбинат — Тетово, со заедничка Одлука број 01-3527 од 31. XII. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 92 од 28. II. 1967 година. (448)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 9. I. 1967 година на страна 20, реден број 3 е запишано следното: Атанас Сапунџиев, досегашен управник на Земјоделската задруга „Еленица“ од село Велуса е разрешен од должност. На негово место за в. д. директор е назначен Томе Василев Шопов.

Промената на управникот е запишана во регистарот врз основа на решението на задружниот совет на задругата број 168 од 5. XII. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 4/67. (292)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. број 40, страна 125 е запишано следното: На досегашниот потписник на Земјоделската задруга „Гоце Делчев“, село Возарци, Кавадарци, Јованов Славе Томе, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За нов книговодител на Земјоделската задруга „Гоце Делчев“ село Возарци е назначен Бошков Цандов Благоја, кој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со старите регистрирани потписници и тоа: Ванчо Митрев, директор, и Давчев Костадин, касиер, сметано од 30. I. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 80 од 3. II. 1967 година. (329)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. број 10, страна 37 е запишано следното: На досегашните потписници на Земјоделската лозаро-винарска задруга — Тетово, и тоа: Апостолски Јован, в. д. управник, Александар Јовановски, Стојан Димитриевски и Коста Божиновски, книговодител, им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност.

За в. д. директор на Земјоделско лозаро-винарската задруга — Тетово е назначен Кировски Стојан, кој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со новоназначениот потписник Иванов Кирил, книговодител на задругата, сметано од 14. XI. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 739 од 17. XI. 1966 година. (353)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. број 103, страна 393 е запишано следното: Седиштето на Земјоделската задруга „Чатино“, село Клиново, општина Кавадарци се преместува од село Клиново

во село Галиште, општина Кавадарци, согласно Одлуката на задружниот совет број 84/2-66 од 10. I. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 47 од 24. I. 1967 година. (252)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 13. I. 1967 година на страна 109, реден број 24 е запишано следното: Досегашниот директор на Земјоделската задруга „Бошко Петров“ од Злетово, Јанко Зикџов Миновски, е разрешен од должност. На негово место за в. д. директор е назначен Ефтим Ноев Димитров.

Промената на директорот е запишана во регистарот врз основа на решението на задружниот совет на задругата бр. 01-10 од 6. I. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип Фи бр. 12/67. (275)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 9. I. 1967 година на страна 49, реден број 4 е запишано следното: Се проширува дејноста на Земјоделската задруга „Единство“ од село Пиперово, Струмичко, со тоа што ќе врши превозничка дејност со свите теретни моторни возила во еден смер на други правни и физички лица со наплата.

Проширувањето на споровната дејност е запишано во регистарот врз основа на одлуката бр. 683 од 19. XII. 1966 година на задружниот совет на задругата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 5/67. (290)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 26. I. 1967 година на страна 92, реден број 8 е запишано следното: Му престанува правото за потпишување на досегашниот потписник на Земјоделската задруга „Партизан“ од с. Турново, Струмичко, Георги Илиев Коцев. Во иднина задругата ќе ја потпишуваат следните лица: Костадин Николов Козаровски, директор, Стево Гочев Зимбаков, комерцијалист, и Манол Георгиев Митров, шеф на сметководство.

Потпишувањето ќе се обавува колективно и тоа со по два потписа, во отсуство на еден од нив.

Промената на потписникот и впишувањето на новите потписници се запиша во регистарот врз основа на поднесената пријава од страна на директорот на задругата бр. 01-738 од 21. XI. 1966 година и одлуката на задружниот совет на истата бр. 01-738 од 21. XI. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 267/66. (291)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. број 3, страна 27, книга I е запишано следното: Земјоделската задруга „Кицо Аврамовски“, село Цер, Кичевско, со решение на Собранието на општината Кичево број 02-6379/1 од 30. XII. 1966 година се става под присилна управа и за присилен управник со истото решение на Општината е назначен Змејковски Јован, инженер агроном, кој задругата под присилна управа ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 13. I. 1967 година.

На досегашните потписници на задругата и тоа Спиро К. Личоски и Стојко Н. Вренцоски им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 34 од 16. I. 1967 година. (204)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. број 2, страна 17, книга I е запишано следното: Се симнува присилната управа над Земјоделската задруга „Кула“, село Слатина, Охридско, со решението на

Собранието на општината Македонски Брод, број 03-2194/1 од 20. VII. 1966 година.

Со горечитираното решение на Собранието на општината Македонски Брод е разрешен и присилниот управник Лазевски Данаилев Миливој кому му престанува правото за потпишување.

За в. д. директор на Земјоделската задруга „Кула“, село Слатина, Охридско е назначен Видески Апев Милан, кој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со новоназначениот потписник Лазевски Данаилев Миливој, член на задружниот совет и управниот одбор на задругата, сметано од 10. VIII. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 551 од 21. XII. 1966 година. (205)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. број 24, страна 327, книга II е запишано следното: Дејноста на Земјоделската задруга „Башинец“, село Радишане, Скопско во иднина се проширува и со:

1. Вршење промет и откуп на сурова кожа на подрачјето во која делува задругата вклучувајќи го и Скопје.

2. Вршење промет со сите видови цемент, салони, бетонско железо и други градежни материјали на големо и мало, согласно Одлуката на задружниот совет број 1788 од 31. XII. 1966 година и елаборатот за економска оправданост.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 5 од 26. I. 1967 година. (239)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. број 54, страна 211 е запишано следното: Дејноста на Земјоделската задруга „Слога“, с. Никуљане, Кумановско, во иднина се проширува и со трговија, согласно одлуката на задружниот совет и елаборатот за економска оправданост.

Од Окружниот стопански суд во Скопје Фи бр. 33 од 16. I. 1967 година. (47)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. број 24, страна 93 е запишано следното: Се симнува присилната управа над Земјоделската задруга „Башинец“, с. Љуботен со решението на Собранието на општината Кале, Скопје, број 02-1570/295 од 13. XII. 1966 година.

Со решението на споменатата општина бр. 02-1570/295 од 13. XII. 1966 година е разрешен од должност присилниот управник Вељо Тодоровски кому му престанува правото за потпишување, сметано од 6. I. 1967 година.

За в.д. директор на Земјоделската задруга „Башинец“, с. Љуботен е назначен Вељо Тодоровски кој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со новоназначениот потписник Јован Младеновски, работник во сметководството на задругата, сметано од 6. I. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 6 од 11. I. 1967 година. (61)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 21. XI. 1966 година на страна 90, реден број 8 е запишано следното: Се менува досегашниот управник на Земјоделската задруга „Борис Кидрич“ од село Василево, Струмичко, на чие место за в. д. директор е назначен Васил Динев Трајков.

Промената на управникот е запишана во регистарот врз основа на решението бр. 01-643/1 од 30. VI. 1967 година на задружниот совет на задругата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 229/66. (148)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. број 4, страна 45, книга I е запишано следното: Дејноста на Земјоделската задруга „Прогрес“ — Дебар, во иднина се проширува и со продажба и точење (пиење од шише) пиво и други безалкохони пијалоци, согласно одлуката број 1583/1 од 1.XII.1966 година на задругниот совет и елаборатот за економска оправданост.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 806 од 12. I. 1967 година. (203)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни
следните загубени документи:

Свидетелство за завршено IV одделение през 1953/54 година на име Ризман Даут, с. Древеник, Битола. (3647)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Љупчо Димовски, ул. „Иван Милутиновиќ“ бр. 15/I, Битола. (3648)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Драги Костовски, с. Ношпал, Битола. (3649)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Ружа Трпоска, ул. „Цар Самуил“ број 151, Битола. (3650)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Али Рустемовски, ул. „Козјак“ број 97, Битола. (3651)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Фикнет Рустемова, ул. „Козјак“ бр. 97, Битола. (3652)

Свидетелство за завршена II година Индустриско училиште во Прилеп на име Столе Врвцовски, ул. „Совка Манеска“ бр. 3а, Прилеп. (3653)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Сашо Глигороски, ул. „Кузман Јосифовски“ бр. 268, Прилеп. (3654)

Здравствена легитимација бр. 19724 на име Иљ-мис Жута, с. Велешта, Струга. (3655)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Ресен на име Лепа Митева Тасевска, с. Сопотско, Ресен. (3656)

Свидетелство за завршен I клас гимназија, издадено од гимназијата „Стив Наумов“ — Ресен през учебната 1963/64 година на име Симе Драганов Таневски, с. Дрмени, Ресен. (3657)

Свидетелство бр. 146/19 за завршено VIII одделение на име Маир Љазама Асани, с. Боговиче, Тетово. (3658)

Свидетелство бр. 0175 од I клас на име Исмаил Ц. Алиу, с. Чајле, Гостивар. (3659)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Берово на име Јован Атанас Марковски, с. Умлена, Берово. (3660)

Здравствена легитимација бр. 13473, издадена од КЗСО — Филијала — Кочани на име Ристо Тодев Тренчев, с. Кучичино, Кочани. (3661)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Берово на име Ордана М. Попоска, с. Мачево, Берово. (3662)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Каролина Питова, ул. „Црвена вода“ 1, Битола. (3663)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Лазо Рашталкоски, с. Цапари, Битола. (3664)

Здравствена легитимација бр. 99638, издадена од ЗСО — Битола на име Снежана Петровска, ул. „Струшка“ бр. 29, Битола. (3665)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Ресен на име Здравка Милошевска, с. Лева река, Ресен. (3666)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Кочани на име Дафина Стојанова Опашинова, ул. „Кочо Рацин“ бр. 78, Кочани. (3667)

Здравствена легитимација бр. 78679, издадена од ЗСО — Битола на име Софроније Блажевски, с. Јегуновце, Тетово. (3668)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Музафер Асановски, ул. „Дабнички завој“ бр. 83, Прилеп. (3669)

Здравствена легитимација бр. 2556, издадена од ЗСО — Струга на име Латифе Куртиш Речи, с. Ли-вада, Струга. (3670)

Здравствена легитимација на име Вера Крстаноска, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 1, Струга. (3671)

Здравствена легитимација бр. 2356, издадена од ЗСО — Дебар на име Назе Екрем Кокале, ул. „Први мај“ бр. 20, Дебар. (3672)

Земјоделска здравствена легитимација на име Љупка Манева, с. Еловец, Титов Велес. (3673)

Дозвола за носење на оружје бр. 808 од 4. III. 1967 година бр. 46012 на име Алисан А. Салији, с. Неготино, Гостивар. (3674)

Здравствена легитимација на име Мустафа Сали Медити, ул. „Младен Симовски“ бр. 7, Гостивар. Ученичка книшка од I—V одделение на име Газиме Исмаили, ул. „ЈНА“, Нова населба, Гостивар. (3676)

Свидетелство за IV одделение, издадено од училиштето „Моша Пијаде“ — Гостивар през 1954/55 година на име Љиманага Сагиру, ул. „ЈНА“ бр. 85, Гостивар. (3677)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кочани на име Рубије Аметов Асимов, ул. „Славчо Стојменов“ бр. 119, Кочани. (3678)

Здравствена легитимација бр. 2589, издадена од КЗСО — Филијала — Кочани на име Елица Ангелова Иванова, с. Облешево, Кочани. (3679)

Ученичка книшка од VI одделение на име Павле Т. Цветковски, с. Драчево, Скопје. (3681)

Свидетелство за завршен II клас, издадено од гимназијата „Јосип Броз Тито“ — Битола на име Даринка Петровска, ул. „Лерин“ бр. 4, Битола. (3683)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Петре Кулевски, с. Долно Српци, Битола. (3683)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Даница Геровска, ул. „Боримечка“ број 10, Битола. (3684)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Ружа Чумовчанец, ул. „Моша Пијаде“ број 29, Прилеп. (3685)

Здравствена легитимација бр. 274401 на име Игор Ристик, ул. „Маршал Тито“ број 1, Титов Релес. (3687)

Здравствена легитимација на име Лазар Хаџиев, ул. „Благој Горев“ број 56, Титов Велес. (3688)

Здравствена легитимација бр. 2756, издадена од ЗСО — Гостивар на име Милица Шопова, ул. Гостивар. (3689)

Земјоделска здравствена легитимација на име Мудруке Узеири, Гостивар. (3690)

Свидетелство од I година УЗУС „Злате Малакоски“ — Гостивар на име Стево Т. Русевски, с. Вевчани, Струга. (3691)

Свидетелство бр. 369 за II година УЗУС „Злате Малакоски“ — Гостивар на име Стево Т. Русевски, с. Вевчани, Струга. (3692)

Здравствена легитимација бр. 50438 на име Лазар Блажев Лазаров, с. Жиганци, Кочани. (3693)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Боривоје Д. Младеновски, Скопје. (3694)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Кевсер Кадриева, Скопје. (3696)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Деспод Илиќ, Скопје. (3697)

Ученичка книшка од I—IV одделение, издадена од училиштето „Коле Неделковски“ — Скопје на име Златко Велковски, Скопје. (3698)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ембрије Фаризи, с. Војане, Скопје. (3699)

Свидетелство од II година, издадено од Трговското училиште со практична обука — Прилеп на име Трендафил М. Јанкуловски, с. Рилево, Прилеп. (3700)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јованче Крстиќ, Скопје. (3701)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кочани на име Илија Трајков, Скопје. (3702)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ристо Чадиковски, Скопје. (3703)

Работна книшка, издадена од Заводот за запослување на работници во Битола на име Идриз Тафовски, Скопје. (3704)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Борис Димитровски, населба Драчево, Скопје. (3705)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Милан Стојановски, Скопје. (3706)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ирфан Демиров, Скопје. (3707)

Ученичка книшка од VI и VII одделение, издадена од училиштето „Наум Наумовски — Борче“ н. Драчево на име Олга Вчкова, Скопје. (3708)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љиљана Панговска, Скопје. (3710)

Здравствена легитимација бр. 311327, издадена од ЗСО — Скопје на име Садик Битики, населба Драчево, Скопје. (3711)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Васка Рангелова, Скопје. (3712)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Билјана Т. Стојкова, Скопје. (3713)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Тодор Темелковски, Скопје. (3714)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Фатиме Мемедова, с. Нерези, Скопје. (3715)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Салије Хасан, Скопје. (3716)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Танас Колевски, Скопје. (3717)

Ученичка книшка за VII одделение, издадена од училиштето „Стиф Наумов“ — Скопје на име Василка Авкова, Скопје. (3718)

Ученичка книшка за II одделение, издадена од училиштето „Тефејус“ — Скопје на име Абдула В. Демиров, Скопје. (3719)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Бајрамша С. Нуредин, Скопје. (3720)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Садие, Иснија и Бајрам сите Саитови, Скопје. (3944)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јован Дамјановски, Скопје. (3945)

Свидетелство за завршен испит во стопанството, издадено од УЗУС „Коце Металец“ — Скопје на име Никола Трајановски, Скопје. (3946)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Бедриа Сеидија, Скопје. (3947)

Работна книшка бр. 507, издадена од Скопје на име Реџеп Ц. Ајдин, Скопје. (3948)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јордан Николовски, Скопје. (3949)

Здравствена легитимација бр. 68342, издадена од ЗСО — Скопје на име Боро Д. Ивановски, Скопје. (3950)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Приштина на име Јелдоска Таири, Скопје. (3951)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Перо М. Тошев, Скопје. (3953)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Амет Кемаили, Скопје. (3954)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Хакир Елези, Скопје. (3955)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Весна Давидовска, Скопје. (3956)

Ученичка книшка за завршено II одделение, издадена од Училиштето „Тефејус“ — Скопје на име Ордан Јовчески, Скопје. (3957)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Зајер Франги, Скопје. (3958)

Здравствена легитимација бр. 313993 издадена од ЗСО — Скопје на име Киро А. Атанасов, Скопје.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мустафа Ф. Орана, Скопје. (3960)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Станојко Арсовски, Скопје. (3961)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сами Гаши, Скопје. (3962)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љубица Трајкова, Скопје. (3963)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Камче Стојановски, Скопје. (3964)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јусуф Клица, Скопје. (3965)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Катја Јовановска, Скопје. (3967)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Цветанка Беличанска, Скопје. (3968)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Виолета Димковска, Скопје. (3969)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Струмица на име Митко Панов, Скопје. (3970)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Наим Бетули, Скопје. (3971)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Голубинка Јовановска, с. Трубарово, Скопје. (3972)

Оружен лист бр. 803, издаден од ОВР — Тетово на име Адил Исами, с. Требош, Тетово. (3973)

Здравствена легитимација бр. 4554 на име Арун Зекија Рустеми, с. Групчин, Тетово. (3974)

Здравствена легитимација бр. 1267 на име Драгица Лазаревска, с. Маврово, Гостивар. (3975)

Здравствена легитимација на име Благоица Спиловска, с. Галичник, Гостивар. (3976)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Берово на име Мустафа Таир Дуровски, с. Двориште, Берово. (3977)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Владо К. Пацевски, Скопје. (3978)

Здравствена легитимација бр. 213535, издадена од ЗСО — Скопје на име Ристанка Радичевиќ, Скопје. (3979)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Училиштето „Гоце Делчев“ с. Љубанци на име Румена Мерданова, Скопје. (3980)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Дита Аврамчева, н. Маџари, Скопје.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Блаже Аврамовски, Скопје. (3982)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ѓорѓи Б. Стоилковски, Скопје. (3983)

Свидетелство за завршен матурски испит, издадено од Гимназијата „Чеде Филиповски“ — Гостивар на име Љубе Ивановски, Скопје. (3984)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Мира и Милка Недеви, Скопје.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Бајрам Алилов, с. Идризово, Скопје.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Шифергер Реџепова, Скопје. (3987)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Драган Ристовски, Скопје. (3988)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Елмас Муслија, Скопје. (3989)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Фериз Рамадани, Скопје. (3990)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Васка П. Крангова, Скопје. (3991)

Оружен лист бр. 397, издаден од ОВР — Тетово на име Елез Џемаил Елези, ул. „Вардарска“ број 65, Тетово. (3863)

Здравствена легитимација бр. 56473, издадена од ЗСО — Гостивар на име Дрита Реџеп Јонузи, ул. „ЈНА“ бр. 234, Гостивар. (3864)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Мендо Филиповски, с. Добрушево, Битола. (3865)

Свидетелство за II клас гимназија, издадено од Гимназијата „Браќа Миладинови“ — Битола на име Цветан Гушевски, с. Секирани, Битола. (3866)

Ученичка книшка за VI одделение, издадена од Училиштето „11 октомври“ — Прилеп на име Елена Спиркоска, ул. „Кузман Јосифовски“ бр. 304, Прилеп. (3867)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Јован Ачкоски, ул. „Моша Пијаде“ бр. 102, Прилеп. (3868)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Илан Меркоски, ул. „Тризла“ бр. 137, Прилеп. (3869)

Свидетелство бр. 666/21. VIII. 1963 година за завршен матурски испит на име Борис Дукоски, ул. „Кукушка“ бр. 19, Прилеп. (3870)

Земјоделска здравствена легитимација на име Илинка Вранишкоска, Струга. (3871)

Ученичка книшка од V одделение, издадена од Основното училиште „Тодор Јолев“ — с. Чашка на име Љубе Игнов Лазовски, населба Чашка, Т. Велес. (3872)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Тетово на име Азби Бекири, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 49, Тетово. (3873)

Здравствена легитимација бр. 81163 на име Хујтим Вафтиари, ул. „Призренска“ бр. 48, Тетово. (3874)

Здравствена легитимација бр. 572 на име Калина Вељановска, с. Радиовце, Тетово. (3875)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 9187, издадена од ЗСО — Битола на име Благона К. Стојчевска, с. Скочивир, Битола. (3876)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Цане Домазетовски, ул. „Илинден“ бр. 68а, Битола. (3877)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Бранко Десанов, ул. „Наум Наумовски — Борче“, Битола. (3878)

Матурска диплома издадена во гимназијата во Куманово на име Љуба К. Лазарева, ул. „Енгелсова“ бр. 36, Скопје.

ЖЕЛЕЗНИЧКОТО ТРАНСПОРТНО ПРЕТПРИЈАТИЕ — СКОПЈЕ

Врз основа на член 4 од Правилникот за начинот и постапката за отстапување изградба на инвестициони објекти („Службен лист на СФРЈ“ бр. 28/67)

распишува

К О Н К У Р С

(Јавно наддавање)

За изградба на горен строј со опрема за дел од пругата Гостивар — Кичево, со кракот Зајас — Тајмиште, од излезната скретница на станица Лакавица заклучно со станица Кичево и кракот од Зајас — Тајмиште

Се повикуваат заинтересираните градежни претпријатија да поднесат понуди за изведување на предметните работи до Железничкото транспортно претпријатие — Погон за инвестиции — Скопје, на аголот на улиците 250 и 252.

Јавното наддавање ќе се одржи во службените простории на Погонот за инвестиции на 27 декември 1967 год. во 8,00 часот.

Пресметковната вредност на работите изнесува ориентационо 4.500.000 (четири милиони и петсто) нови динари.

Срок за завршување на работите е 15. XII. 1968 година.

Заинтересираните претпријатија кон понудата треба да поднесат:

- а) доказ за регистрација,
- б) доказ за расположивите капацитети,
- в) доказ за свои референци за изградени такви и слични објекти,
- г) преглед за ангажираноста во текушти работи,
- д) податоци за финансиската положба на претпријатието според последната завршна сметка,
- ф) полномошно за преставникот кој полноважно ќе го застапува претпријатието на јавното наддавање,
- е) потврда за пресметковната вредност на објектот.

Увид во техничката документација може да се добие во просториите на Погонот за инвестиции, до завршување на конкурсот секој работен ден од 8—12 часот. Информации можат да се добијат лично во просториите на Погонот или преку телефон 34-021 до 34-025, локал 216 или 336.

Учесниците на конкурсот ќе бидат известени во срок од 15 дена по одржувањето на јавното наддавање, за тоа која понуда е прифатена. (1659)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ КОМУНАЛНИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ — ОХРИД

Врз основа на чл. 18 од Правилникот за работни односи

распишува

ПОВТОРЕН КОНКУРС

за пополнување на работното место референт по имотно-правни работи и работна практика во КЗСО филијала — Кичево

УСЛОВИ:

Кандидатите да имаат високо образование и тоа правен факултет, работно искуство од 3 години и положен стручен испит.

Молбите правилно таксирани со 0,50 н. дин. и потребни документи за засновање на работен однос да се достават на адреса:

Преку филијалата за социјално осигурување — Кичево, за Комуналниот завод за социјално осигурување — Конкурсна комисија Охрид.

Конкурсот е во важност од денот на објавувањето во (Сл. весник на СРМ) сметано 15 дена.

Плата по правилникот за распределба на личниот доход на работниците на КЗСО — Охрид.

Поблиски информации заинтересираните можат да добијат кај Управителот на Комуналниот завод за социјално осигурување — филијала во Кичево.

ОД КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА КЗСО — ОХРИД

(1656)

СОДРЖИНА

Страна

329. Закон за придонесите и даноците на граѓаните	639
330. Одлука за регулирање надоместоците на на пратениците и функционерите што ги избира или именува Собранието	704
331. Решение за определување установи за издавање на стручни наоди (сертификати) и атести за заштита при работата	706